

Службен весник

на Република Македонија

Број 23

15 февруари 2012, среда

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
736. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	3	745. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Другово.....	7
737. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општини.....	5	746. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Студеничани.....	8
738. Одлука за избор на најповолен понудувач во постапката за доделување на концесија за градба на објект за извршување на јавен интерес – здравствена дејност.....	5	747. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на времено користење недвижна ствар на општина Кавадарци.....	8
739. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Зајас.....	6	748. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на општина Кавадарци.....	8
740. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Пласница.....	6	749. Одлука за давање одобрение за основање на Приватна установа за деца - детска градинка „Детска академија Слонче“ во Скопје.....	8
741. Одлука за отстапување на нафтни деривати од стоковните резерви без надомест.....	6	750. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар, на Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола.....	9
742. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево.....	7	751. Одлука за распределба на средства за изградба на водоводна мрежа, сепарирани канализациона мрежа со пречистителна станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште - Регионален водовод Патишка Река.....	10
743. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово.....	7		
744. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пехчево.....	7		

	Стр.		Стр.
752. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2012 година.....	10	Ратево (Беровско Езеро)”; рекреативна зона “акумулација Палурци”; рекреативна зона “Крушевско езеро”; рекреативна зона “Рекреативно езеро Треска”.....	11
753. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Хашимитско Кралство Јордан, со седиште во Аман.....	10	758. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ново Село.....	14
754. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Италијанска Република, со седиште во Милано.....	11	759. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на дел од недвижна ствар на Министерството за култура...	14
755. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Индија, со седиште во Бангалор....	11	760. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за здравство.....	14
756. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Индија, со седиште во Ченај..	11	761. Одлука за распределба на средства за изградба/реконструкција на мостови во општините Градско, Кратово и Чешиново - Облешево.....	15
757. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за организирање на рекреативен риболов на рибите од риболовните ревири и рекреативни зони: Слив на Река Вардар-горно течение риболовен ревер “Вардар 3, риболовен ревер “Вардар 4”; Слив на Река Вардар-средно течение риболовен ревер “Вардар 5”, риболовен ревер “Тополка”, риболовен ревер “Бабуна 1; Слив на Река Вардар-долно течение риболовен ревер “Вардар 9”, риболовен ревер “Вардар 11”, риболовен ревер “Река Лула Мара - Богданци”; Слив на Река Треска риболовен ревер “Треска 2”, риболовен ревер “Треска 3”; Слив на Река Пчиња риболовен ревер “Крива Река 1”; Слив на Црна Река риболовен ревер “Црна Река 4, риболовен ревер “Црна Река 5; Слив на Река Брегалница риболовен ревер “Брегалница 1”, риболовен ревер “Брегалница 2”, риболовен ревер “Брегалница 3”, риболовен ревер “Злетовска Река; Слив на Река Струмица - риболовен ревер “Струмица 1”, риболовен ревер “Струмица 2”; Слив на Река Црн Дрим риболовен ревер Река Радика; Слив на Преспанско Езеро риболовен ревер “Слив на Преспанско Езеро”; рекреативна зона “Охридско Езеро”; рекреативна зона “Дојранско Езеро”; рекреативна зона “акумулација Водоча”; рекреативна зона “акумулација Козјак”; рекреативна зона “акумулација Калиманци”; рекреативна зона “акумулација Конче 1 и 3”; рекреативна зона “акумулација Турија”; рекреативна зона “акумулација Мантово”; рекреативна зона “акумулација Шпилје”; рекреативна зона “акумулација Глажња”; рекреативна зона “акумулација Глобочица”; рекреативна зона “акумулација Матка”; рекреативна зона “акумулација Мавровица”; рекреативна зона “акумулација Младост”; рекреативна зона “акумулација Лисиче”; рекреативна зона “акумулација Липково”; рекреативна зона “акумулација Стрежево”; рекреативна зона “акумулација Слаино”; рекреативна зона “акумулација		762. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Хашимитско Кралство Јордан, со седиште во Аман.....	15
		763. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Италијанска Република, со седиште во Милано.....	15
		764. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Индија, со седиште во Бангалор...	16
		765. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Индија, со седиште во Ченај.....	16
		766. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Пробитип.....	16
		767. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Крушево...	16
		768. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ центар за социјална работа Винаца	17
		769. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....	17
		770. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.....	17
		771. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ – Скопје.....	17
		772. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.....	18
		773. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.....	18
		774. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ Велес.....	18
		775. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија.....	18
		776. Програма за мониторинг на безбедноста на храната во Република Македонија за 2012 година.....	19

	Стр.		Стр.
777. Програма за користење на средства-та за ветеринарно јавно здравство во 2012 година.....	33	780. Методологија за проценка на пазарна-та вредност на недвижен имот.....	43
778. Упатство за начинот на вршење на здравствената дејност која се однесу-ва на хирургија на катаракта.....	36	781. Методологија за проценка на пазарна-та вредност на транспортни средства	63
779. Правилник за изменување на Пра-вилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, составување на пресметките и доставување на пресметките до Ми-нистерството за финансии - Управа за јавни приходи.....	43	782. Одлука за издавање на лиценца за вр-шење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – тр-говија со Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1	65
		Огласен дел.....	1-76

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

736.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со ствари на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Дирекцијата за заштита на личните податоци, му престанува користењето на 18 персонални компјутери и монитори и тоа:

Реден број	Инвентарен број	Опис на движната ствар	Количина
1.	10003	Куќиште HP, модел HP Compaq dx6120 MT, сер.бр. CZC5520T8Y	1
2.	10007	Куќиште HP, модел HP Compaq dx6120 MT, сер.бр. CZC5520T8X	1
3.	10012	Куќиште HP, модел HP Compaq dx6120 MT, сер.бр. CZC5520T8T	1
4.	10017	Куќиште HP, модел HP Compaq dx6120 MT, сер.бр. CZC5520T8K	1
5.	10021	Куќиште HP, модел HP Compaq dx6120 MT, сер.бр. CZC5520T8F	1
6.	10026	Куќиште HP, модел HP Compaq dx6120 MT, сер.бр. CZC5520T8N	1
7.	10031	Куќиште HP, модел HP Compaq dx6120 MT, сер.бр. CZC5520T8Q	1
8.	10036	Куќиште HP, модел HP Compaq dx6120 MT, сер.бр. CZC5520T8H	1
9.	10040	Куќиште HP, модел HP Compaq dx6120 MT, сер.бр. CZC5520T8V	1
10.	10044	Куќиште HP, модел HP Compaq dx6120 MT, сер.бр. CZC601144Y	1
11.	10054	Куќиште HP, модел HP Compaq dx6120 MT, сер.бр. CZC5520T8S	1
12.	10057	Куќиште HP, модел HP Compaq dx6120 MT, сер.бр. CZC5520T91	1
13.	10060	Куќиште HP, модел HP Compaq dx6120 MT, сер.бр. CZC5520T89O	1
14.	10001	Монитор HP, модел HP1740 17" LCD, сер.бр. CNK54704FKT	1
15.	10005	Монитор HP, модел HP1740 17" LCD, сер.бр. CNK54621JWT	1
16.	10072	Монитор HP, модел HP1740 17" LCD, сер.бр. CNK54620G6	1
17.	10065	Монитор HP, модел HP1740 17" LCD, сер.бр. CNK54621K3	1
18.	10058	Монитор HP, модел HP1740 17" LCD, сер.бр. CNK54704FL	1
19.	10047	Монитор HP, модел HP1740 17" LCD, сер.бр. CNK54621K1	1
20.	10029	Монитор HP, модел HP1740 17" LCD, сер.бр. CNK54620G5	1

21.	10052	Монитор HP, модел HP1740 17" LCD, сер.бр.CNK54704FP	1
22.	10055	Монитор HP, модел HP1740 17" LCD, сер. бр. CNK54620G8	1
23.	10062	Монитор HP, модел HP1740 17" LCD, сер.бр.CNK54703GJ	1
24.	10042	Монитор HP, модел HP1740 17" LCD, сер.бр.CNK54704G0	1
25.	10034	Монитор HP, модел HP1740 17" LCD, сер.бр.CNK54703GK	1
26.	10010	Монитор HP, модел HP1740 17" LCD, сер.бр.CNK54621JXT	1
27.	10015	Монитор HP, модел HP1740 17" LCD, сер.бр.CNK54621DW	1
28.	10084	PERSONAL COMPUTER NIKO сериски бр.16508	1
29.	0118	PC (с.бр.AMC2009A001042) + монитор LCD Philips 19"191EWFB/00	1
30.	0119	PC (с.бр.AMC2009A001040) +LCD монитор Philips 19"191EWFB/00	1
31.	0120	PC (с.бр.AMC2009A000889)+ LCD монитор Philips 19"191EWFB/00	1
32.	0121	PC (с.бр.AMC2009A001044)+ LCD монитор Philips 19"191EWFB/00	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци склучува договор со Претседателот на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен за уредување на правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-409/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

737.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари: 16.300 демонтирани столчиња од Националната Арена „Филип II Македонски“ во Скопје, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на единиците на локалната самоуправа и тоа:

општина	количина на столчиња
Чепиново-Облепево	100
Струмица	100
Демир Хисар	200
Делчево	200
Охрид	200
Куманово	40
Росоман	200
Македонска Каменица	200
Зајас	156
Радовиш	300
Ново Село	300
Крушево	300
Пласница	200
Старо Нагоричане	300
Новаци	300
Горче Петров	700
Пробиштип	600
Берово	400
Гази Баба	900
Кочани	1000
Кисела Вода	1000
Прилеп	2000
Аеродром	1000
Боговиње	1000
Битола	1000
Валандово	1000
Штип	2038
Кратово	306
Зелениково	260
Вкупно:	16.300

Член 3

Директорот на Агенцијата за млади и спорт склучува договор со градоначалниците на единиците на локалната самоуправа од член 2 на оваа одлука, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-418/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

738.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС – ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ

Член 1

Владата на Република Македонија го избира за најповолен понудувач Конзорциумот од Приватна здравствена установа во мешовита сопственост – општа болница РЕ- МЕДИКА Скопје и Друштво за трговија на големо Репро 21 ДООЕЛ претставуван од ПЗУ РЕ-МЕДИКА – со седиште на ул. „16 Македонска бригада“ бр. 18 Скопје.

Член 2

Предмет на концесијата е:

- изградба на нов објект со подрумски простории+П+3 од кои минимум 450 м2 со вертикална комуникација (лифт) за потребите на ЈЗУ Здравствена станица Железара и истиот потребно е да биде поврзан со топлотна врска со останатиот дел од ЈЗУ Здравствена станица Железара, во согласност со условите предвидени со Деталниот урбанистички план бр.375/2011;
- обезбедување на соодветни просторни, еколошки, енергетски, технички и други потребни услови за вршење на дејност;
- извршување на поправка на кровната конструкцијата и замена на постојните олуци на целокупниот објект на ЈЗУ Здравствена станица Железара;
- обновување на надворешната фасада на целокупниот објект на ЈЗУ Здравствена станица Железара;
- извршување на дислокација на топлотната станица и цевководната мрежа. Место на градба е Скопје, општина Гази Баба.

Член 3

Надоместокот на најповолниот понудувач се состои од неговото право да се стекне со сопственост на дел од остатокот од објектот намален за 450м2 колку што ќе изнесува делот од членот 2 на оваа одлука, а е предмет на концесијата како и можноста за остварување на понатамошна добивка од извршување на здравствена дејност.

Член 4

Најповолниот понудувач е должен да врши здравствена дејност во објектот кој е предмет на концесија за период од 35 години од моментот на изградбата и физичката делба на објектот.

Член 5

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија, како концендент, од една страна и Конзорциумот од Приватна здравствена установа во мешовита сопственост – општа болница РЕ- МЕДИКА Скопје и Друштво за трговија на големо Репро 21 ДООЕЛ претставуван од ПЗУ РЕ-МЕДИКА, како најповолен понудувач, од друга страна, ќе се склучи во рок од 30 дена од денот на стапување во сила на оваа одлука.

Член 6

Се овластува министерот за здравство да го потпише Договорот за концесија, со избраниот најповолен понудувач од член 1 од оваа одлука.

Член 7

Се овластува Министерството за здравство да врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализацијата на Договорот за концесија.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-432/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

739.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ЗАЈАС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, со следните карактеристики:

Опис на движната ствар	Рег. број	Боја	Број на шасија	Вредност (денари)
пмв Мерцедес Е 200	СК-262-РД	темно сина	WDB2100351A238933	320.000,00

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Зајас.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Зајас, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-438/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

740.

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ПЛАСНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, со следните карактеристики:

Опис на движната ствар	Регистарски број	Боја	Број на шасија	Вредност (денари)
пмв Гранд Чироки	ТЕ-300-DC	темно сива	1J4GZN8M3 VY523914	500.000,00

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Пласница.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Пласница, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41- 440/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

741.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 114.389,04 кг. Мазут М-2 во нестандардизирана состојба на АД ТЕП „Неготино“ – Неготино, за техничко одржување, без надомест.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-600/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

742.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движни ствари, со следните карактеристики:

Опис на движните ствари	Единица	Количина	Цена за 1м3	Вредност (денари)
Дабови огревни дрва	м3	50	2.970,00	148.500,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Крушево.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Крушево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-605/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

743.

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движни ствари, со следните карактеристики:

Опис на движните ствари	Единица	Количина	Цена за 1м3	Вредност (денари)
Дабови огревни дрва	м3	50	2.970,00	148.500,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Берово.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Берово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-607/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

744.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движни ствари, со следните карактеристики:

Опис на движните ствари	Единица	Количина	Цена за 1м3	Вредност (денари)
Дабови огревни дрва	м3	50	2.970,00	148.500,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Пехчево.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Пехчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-608/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

745.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДРУГОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движни ствари, со следните карактеристики:

Опис на движните ствари	Единица	Количина	Цена за 1м ³	Вредност (денари)
Дабови огревни дрва	м ³	50	2.970,00	148.500,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Другово.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Другово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-609/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

746.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движни ствари, со следните карактеристики:

Опис на движните ствари	Единица	Количина	Цена за 1м ³	Вредност (денари)
Дабови огревни дрва	м ³	50	2.970,00	148.500,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Студеничани.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Студеничани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-610/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

747.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на времено користење недвижна ствар на општина Кавадарци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2010).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-613/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

748.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука недвижните ствари - двор и земјиште под зграда 1, 2 и 3 со вкупна површина од 1264 м² и згради 1, 2 и 3 со вкупна површина од 369 м² евидентирани во Имотен лист бр. 13489, на Катастарска Парцела бр.12574 Катастарска Општина Кавадарци 2, со адреса на ул. 7 септември бр. 93, сопственост на Република Македонија се пренесуваат во сопственост, без надомест на општина Кавадарци.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-613/2
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

749.

Врз основа на член 77 став 1 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 83/2009, 156/2009, 51/2011 и 157/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -ДЕТСКА ГРАДИНКА „ДЕТСКА АКАДЕМИЈА СЛОНЧЕ“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на Приватна установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје на ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 55/1.

Член 2

Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз основа на поднесокот (барањето) од лицата Катерина Лефкоска од Гостивар, со адреса на живеење на ул. Трифко Андоноски“ бр. 10 Гостивар и Златановска Стефанка од Скопје, со адреса на живеење на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 74/3-2 Скопје.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 на оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, кој како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од девет месеци до шест години живот, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст во Приватната установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на Приватната установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје ќе биде сместена во станбено деловен објект на улица „Јуриј Гагарин“ бр.55/1, Скопје, со вкупна површина од околу 83 м².

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитание е околу 30 деца на возраст од девет месеци до шест години и ќе бидат распоредени во три згрижувачко – воспитни групи, сообразно на бројот на децата во групите утврдени со Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е соодветна на Основите на програмата за воспитно - образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки која се остварува во јавите установи за деца – детски градинки во Република Македонија.

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во Приватната установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје е македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 10

Приватната установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата потребни за работа на Приватната установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје ги обезбедува основачот.

Член 12

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање одобрение за основање на приватна установа за деца-детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 37/2011).

Член 13

Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-680/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

750.

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР, НА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на недвижната ствар, сопственост на Република Македонија, лоцирана на КП.2831 КО Велес, запишана во Имотен лист бр.29432, со вкупна површина од 1873 м² на улица „Димитар Влахов“ бб. од кои:

- Зграда 1, влез 1, кат 1 површина од 383 м²;
- Зграда 1, влез 1, кат 2 површина од 177 м²;
- Зграда 1, влез 1, кат 2 површина од 48 м²;
- Зграда 1, влез 1, кат 3 површина од 409 м²;
- Зграда 1, влез 1, кат 3 површина од 36 м²;
- Зграда 1, влез 1, кат 4 површина од 354 м²;
- Зграда 1, влез 1, кат 4 површина од 38 м²;
- Зграда 1, влез 1, ПР површина од 428 м².

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува и користењето на 4/10 идеален дел од недвижната ствар со површина од 447 м² (скали и ходници), на улица „Димитар Влахов“ сопственост на Република Македонија, лоцирана на КП.2831 КО Велес, запишана во Имотен лист бр.25827, и тоа:

- Зграда 1, влез 1, кат 2 површина од 222 м²;
- Зграда 1, влез 1, кат 2 површина од 80 м²;
- Зграда 1, влез 1, кат 3 површина од 100 м²;
- Зграда 1, влез 1, кат 4 површина од 45 м².

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се изврши помеѓу Министерството за образование и наука и Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола, во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-794/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

751.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА, СЕПАРИРАНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА СО ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА И СТАНБЕНИ УЛИЦИ ВО ВИКЕНД ЗОНАТА ВРШНИК ВО ОПШТИНА КРУШЕВО И ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЗА ДЕЛ ОД НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ - РЕГИОНАЛЕН ВОДОВОД ПАТИШКА РЕКА

1. Средствата во Буџетот на Република Македонија за 2012 година, утврдени во Раздел 130.01-Министерство за транспорт и врски, Програма 3-Урбанизам и градежништво, Потпрограма 30-Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 50.000.000,00 денари, се распределуваат на:

ОПШТИНА КРУШЕВО

- За изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречистителна станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево 10.000.000,00

ОПШТИНА СОПИШТЕ

- За изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште - Регионален водовод Патишка река 40.000.000,00

ВКУПНО: 50.000.000,00

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се користат како учество на Република Македонија за изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречистителна станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште - Регионален водовод Патишка река, без обврска за враќање.

3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа одлука ја врши Министерството за транспорт и врски, по претходно доставени барања со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата од страна на општините Крушево и Сопиште.

4. Мониторинг над изведените градежни работи во врска со изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречистителна станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште - Регионален водовод Патишка река ќе врши Министерството за транспорт и врски.

5. Барањата со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата, општините Крушево и Сопиште ги доставуваат до Министерството за транспорт и врски, заклучно со 30.11.2012 година.

6. Исплата на средства од точка 1 на оваа одлука за изведување на градежните работи во врска со изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречистителна станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште - Регионален водовод Патишка река, нема да се врши авансно.

7. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства ќе доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија за изведените градежни работи во врска со изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречистителна станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште - Регионален водовод Патишка река, при реализација на Одлуката.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-912/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

752.

Врз основа на член 18 од Закон за основање на Агенцијата за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2012 година, бр.02-15/5, донесена од Управниот одбор на оваа агенција, на седницата, одржана на 3.02.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8092/1-11
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

753.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ХАШИМИТСКО КРАЛСТВО ЈОРДАН, СО СЕДИШТЕ ВО АМАН

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Хашимитско Кралство Јордан, со седиште во Аман.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 153/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

754.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈАНСКА
РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО МИЛАНО

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Италијанска Република, со седиште во Милано.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 156/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

755.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАНГАЛОР

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Република Индија, со седиште во Бангалор.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 7/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

756.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЧЕНАЈ

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Република Индија, со седиште во Ченај.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 3/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

757.

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/08, 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2011, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА
ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ
НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБИТЕ ОД
РИБОЛОВНИТЕ РЕВИРИ И РЕКРЕАТИВНИ ЗОНИ:
СЛИВ НА РЕКА ВАРДАР-ГОРНО ТЕЧЕНИЕ
РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАРДАР 3, РИБОЛОВЕН
РЕВИР “ВАРДАР 4”; СЛИВ НА РЕКА ВАРДАР-
СРЕДНО ТЕЧЕНИЕ РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАР-
ДАР 5”, РИБОЛОВЕН РЕВИР “ТОПОЛКА”, РИ-
БОЛОВЕН РЕВИР “БАБУНА 1; СЛИВ НА РЕКА
ВАРДАР-ДОЛНО ТЕЧЕНИЕ РИБОЛОВЕН РЕВИР
“ВАРДАР 9”, РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАРДАР 11”,
РИБОЛОВЕН РЕВИР “РЕКА ЛУДА МАРА - БОГ-
ДАНЦИ”; СЛИВ НА РЕКА ТРЕСКА РИБОЛОВЕН
РЕВИР “ТРЕСКА 2”, РИБОЛОВЕН РЕВИР “ТРЕ-
СКА 3”; СЛИВ НА РЕКА ПЧИЊА РИБОЛОВЕН
РЕВИР “КРИВА РЕКА 1”; СЛИВ НА ЦРНА РЕКА
РИБОЛОВЕН РЕВИР “ЦРНА РЕКА 4, РИБОЛО-
ВЕН РЕВИР “ЦРНА РЕКА 5; СЛИВ НА РЕКА БРЕ-
ГАЛНИЦА РИБОЛОВЕН РЕВИР “БРЕГАЛНИЦА
1”, РИБОЛОВЕН РЕВИР “БРЕГАЛНИЦА 2”, РИ-
БОЛОВЕН РЕВИР “БРЕГАЛНИЦА 3”, РИБОЛО-
ВЕН РЕВИР “ЗЛЕТОВСКА РЕКА; СЛИВ НА РЕКА
СТРУМИЦА РИБОЛОВЕН РЕВИР “СТРУМИЦА
1”, РИБОЛОВЕН РЕВИР “СТРУМИЦА 2”; СЛИВ
НА РЕКА ЦРН ДРИМ РИБОЛОВЕН РЕВИР РЕКА
РАДИКА; СЛИВ НА ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО РИ-
БОЛОВЕН РЕВИР “СЛИВ НА ПРЕСПАНКО ЕЗЕ-
РО”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “ОХРИДСКО ЕЗЕ-
РО”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “ПРЕСПАНСКО ЕЗЕ-
РО”; РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА “ДОЈРАНСКО
ЕЗЕРО”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА
ВОДОЧА”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛА-
ЦИЈА КОЗЈАК”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУ-
ЛАЦИЈА КАЛИМАНЦИ”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА
“АКУМУЛАЦИЈА КОНЧЕ 1 И 3”; РЕКРЕАТИВНА
ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА ТУРИЈА”; РЕКРЕАТИВ-
НА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА МАНТОВО”; РЕКРЕ-
АТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ”; РЕ-
КРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА ГЛАЖ-
ЊА”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА
ГЛОБОЧИЦА”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУ-
ЛАЦИЈА МАТКА”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУ-
МУЛАЦИЈА МАВРОВИЦА”; РЕКРЕАТИВНА ЗО-
НА “АКУМУЛАЦИЈА МЛАДОСТ”; РЕКРЕАТИВ-
НА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА ЛИСИЧЕ”; РЕКРЕА-
ТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА ЛИПКОВО”; РЕ-
КРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА СТРЕЖЕ-
ВО”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА
СЛАТИНО”; РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛА-
ЦИЈА РАТЕВО (БЕРОВСКО ЕЗЕРО); РЕКРЕАТИВ-
НА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА ПАЉУРЦИ”; РЕКРЕА-
ТИВНА ЗОНА “КРУШЕВСКО ЕЗЕРО”; РЕКРЕА-
ТИВНА ЗОНА “РЕКРЕАТИВНО ЕЗЕРО ТРЕСКА”

1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на следните риболовните ревири и рекреативни зони:

Слив на Река Вардар-горно течение

1.1. Риболовен ревер “Вардар 3” – ги опфаќа водите на реката Вардар и тоа од вливот на Улеверичка Река до вливот на реката Бистрица вклучително и притоки-те: Пена, Лешочка Река и Бистрица, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа и

1.2. Риболовен ревер “Вардар 4” – ги опфаќа водите на реката Вардар и тоа од вливот на река Бистрица до дрвениот мост во близина на с. Радуша со притоците: Босилечка, Габровчица, Љуботенска Река и Горанечка Река, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Река Вардар-средно течение

1.3. Риболовен ревер “Вардар 5” – ги опфаќа водите на реката Вардар од дрвениот мост над с. Радуша до влив на река Треска, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа и

1.4. Риболовен ревер “Тополка” – го опфаќа целото течение на реката Тополка со притоците, од изворот до вливот во река Вардар, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа;

1.5. Риболовен ревер “Бабуна 1” – го опфаќа течението на реката Бабуна со притоците од изворот до вливот на реката Изворчица, вклучувајќи ја и неа.

Слив на Река Вардар-долно течение

1.6. Риболовен ревер “Вардар 9” – го опфаќа течението на река Вардар од влив на Црна Река до браната на термоелектраната “Неготино”, вклучително со реките: Ваташка (Луда Мара), Слатина, Пепелишка, Брусничка, Дисанска Река и сите останати притоки, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа;

1.7. Риболовен ревер “Вардар 11” – го опфаќа течението на реката Вардар од влив на Љуткова Река до влив на Кованска Река вклучувајќи ги: Стара Река, Анска Река, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа и

1.8. Риболовен ревер “Река Луда Мара - Богданци” – го опфаќа целото течение на реката Луда Мара и нејзините притоки, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Река Треска

1.9. Риболовен ревер “Треска 2” – опфаќа дел од Треска од мостот на патот кој води од Кичево до с. Пласница (мостот е граница) до вливот во акумулацијата Козјак – до вливот на Беличка Река (Велешница) со сите притоки на реката Треска во тој дел, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа и

1.10. Риболовен ревер “Треска 3” – опфаќа дел на реката Треска од браната на акумулацијата Матка до вливот на Треска во Вардар со сите притоки на р. Треска во тој дел, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Река Пчиња

1.11. Риболовен ревер “Крива Река 1” – го опфаќа течението на Крива Река од изворишниот дел до мостот кај село Туларево со сите притоки во целото свое течение кои се вливаат над „Коњушкиот мост”, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Црна Река

1.12. Риболовен ревер “Црна Река 4” – опфаќа дел од Црна Река од влив на р. Сатока до влив во акумулацијата “Тиквеш” со сите притоки, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа;

1.13. Риболовен ревер “Црна Река 5” – опфаќа дел од Црна Река од браната на акумулација “Тиквеш” до влив во Вардар, вклучително и сите притоки на Црна Река и нивните притоки на овој дел, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Река Брегалница

1.14. Риболовен ревер “Брегалница 1” – опфаќа дел од течението на реката Брегалница од изворите до с. Разловци вклучувајќи ги и сите притоки од текот на реката Брегалница во овој дел, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа;

1.15. Риболовен ревер “Брегалница 2” – опфаќа дел од течението на реката Брегалница од с. Разловци до влив во акумулацијата “Калиманци” вклучувајќи ги сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа;

1.16. Риболовен ревер “Брегалница 3” – опфаќа дел од течението на реката Брегалница од браната на акумулацијата “Калиманци” до с. Истибања, вклучувајќи ги сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа и

1.17. Риболовен ревер “Злетовска Река” – го опфаќа течението на реката Злетовска Река од изворот до вливот во реката Брегалница, вклучително и сите притоки, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа. На овој риболовен ревер се додава рекреативната зона “Пишица”.

Слив на Река Струмица

1.18. Риболовен ревер “Струмица 1” – опфаќа дел од течението на реката Струмица од изворишниот регион до вливот на реката Турија вклучително и реката Турија и сите притоки во тој дел од текот, како и делот на реката Водочица од браната на акумулацијата Водоча до вливот во реката Струмица, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа вклучувајќи ги и рекреативните зони “Маркова Брана” и “Дрвошка” и

1.19. Риболовен ревер “Струмица 2” – опфаќа дел од течението на реката Струмица од вливот на реката Турија до Македонско-Бугарската граница, вклучително со Моноспитовско блато и со сите притоки со исклучок на реката Водочица и нејзините притоки, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа вклучувајќи ги и рекреативните зони “Иловица” и “Новоселска”.

Слив на Река Црн Дрим

1.20. Риболовен Ревер Река Радика – Го опфаќа течението на реката Радика од вливот на Гарска река во Радика (местото наречено “Бошков Мост”) низводно до вливот на Радика во акумулацијата Шпиље, 500 метри низводно од мостот за с. Долно Косоврасти.

Слив на Преспанско Езеро

1.21. Риболовен ревер “Слив на Преспанско Езеро” – го опфаќа течението на река Исток, Голема Река (или Стара Река), Преторска Река, Кранска Река, Брајчинска

Река како и сите притоки кои се вливаат во Преспанското Езеро и во горе наведените водотеци, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

1.22. Рекреативна зона “Охридско Езеро” - е целата брегова линија на Охридското Езеро која е на територијата на Република Македонија со исклучок на изворите кај Св. Наум и просторот на потегот од локалитетот “Вељапеш” до локалитетот “Вели Даб”, а вклучувајќи го каналот “Студенчишта”.

1.23. Рекреативна зона “Преспанско Езеро” е целата брегова линија на Преспанското Езеро која е на територијата на Република Македонија и растојанието не поголемо од 200 метри од бреговата линија.

1.24. Рекреативната зона “Дојранско Езеро” - од крај на паркингот кај Хотел Гранит до границата со Република Грција према отворена вода и бреговата линија од Хотел Гранит до македонско - грчката граница и линијата на македонско - грчката граница, како и целата брегова линија на езерото на територијата на Република Македонија, освен потегот каде се определени риболовни зони со мандри и локациите за плажи.

1.25. Рекреативна зона “аккумуляција Водоча” - ја опфаќа цела површина на акумулацијата;

1.26. Рекреативна зона “аккумуляција Козјак” - ја опфаќа цела површина на акумулацијата освен во деловите кои припаѓаат на резерватот “Јасен”;

1.27. Рекреативна зона акумулација Калиманци - ја опфаќа цела површина на акумулацијата освен во деловите предвидени за аквакултура;

1.28. Рекреативна зона “аккумуляција Конче 1 и 3” - ја опфаќа цела површина на акумулациите;

1.29. Рекреативна зона “аккумуляција Турија” - ја опфаќа цела површина на акумулацијата;

1.30. Рекреативна зона “аккумуляција Мантово” - ја опфаќа целата брегова линија освен во деловите предвидени за аквакултура;

1.31. Рекреативна зона “аккумуляција Шпилје” - ја опфаќа целата површина на акумулацијата;

1.32. Рекреативна зона “аккумуляција Глажња” - ја опфаќа целата површина на акумулацијата;

1.33. Рекреативна зона “аккумуляција Глобочица” - ја опфаќа целата површина на акумулацијата;

1.34. Рекреативна зона “аккумуляција Матка” - ја опфаќа целата површина на акумулацијата и делот на река Треска кој се наоѓа меѓу браната Св. Петка (Матка 2) и вливот на реката во вливот на акумулацијата Матка;

1.35. Рекреативна зона “аккумуляција Мавровица” - ја опфаќа целата површина на акумулацијата;

1.36. Рекреативна зона “аккумуляција Младост” - ја опфаќа целата површина на акумулацијата;

1.37. Рекреативна зона “аккумуляција Лисиче” - ја опфаќа целата површина на акумулацијата;

1.38. Рекреативна зона “аккумуляција Липково” - ја опфаќа целата површина на акумулацијата, делот на Липковска река кој се наоѓа меѓу браната Глажња и вливот во акумулацијата Липково, како и малата акумулација на овој дел од реката;

1.39. Рекреативна зона “аккумуляција Стрежево” - ја опфаќа целата површина на акумулацијата;

1.40. Рекреативна зона “аккумуляција Слатино” - ја опфаќа целата површина на акумулацијата;

1.41. Рекреативна зона “аккумуляција Ратеве (Беровско Езеро)” - ја опфаќа целата површина на акумулацијата;

1.42. Рекреативна зона “аккумуляција Паљурци” - ја опфаќа целата површина на акумулацијата;

1.43. Рекреативна зона “Крушевско езеро” ги опфаќа водите на микроаккумуляциите “Крушевско езеро”, “Борино 1” и “Борино 3” и

1.44. Рекреативна зона “Рекреативно езеро Треска” - ја опфаќа целата површина на акумулацијата.

2. Рибите од риболовните ревери и рекреативните зони се даваат на концесија за организирање на рекреативен риболов за период од шест години од следните риболовни води:

3. Право на поединечно учество на конкурсот имаат:

А. риболовни здруженија кои ги исполнуваат следните услови:

- имаат минимум 50 члена,
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран рибочувар и
- имаат склучено договор за порибување со регистриран репроцентар.

Б. Правни лица кои ги исполнуваат следните услови:

- да бидат регистрирани за дејност рибарство,
- имаат вработено најмалку едно лице со високо образование од областа на природните науки (рибарство) или договор за соработка со научна или образовна установа од областа на рибарството и
- располагаат со минимум опрема потребна за вршење риболов утврдена во риболовната основа.

4. Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен риболов во висина од 10% од цената на издадените дозволи.

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- број на членови 30 бодови,
- број на рибочувари 30 бодови,
- предлог план за организирање рекреативен риболов 20 бодови,
- висина на вредноста на договорот за порибување (планирани количини за порибување) 20 бодови

Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе биде содржан во тендерската документација.

6. Заинтересираните субјекти кон понудата на овој конкурс треба да поднесат писмени докази за исполнување на условите од точка 3 на оваа одлука и предлог план за организирање на рекреативниот риболов изработен во согласност со риболовната основа за одредениот риболовен ревер и/или рекреативна зона.

7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на концесија ја спроведува комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Комисијата ја подготвува тендерската документација во рок од седум дена од денот на објавување на јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со исклучок на риболовните основи.

Риболовните основи за одделните риболовни води кои се составен дел на тендерската документација ќе бидат објавени на веб - страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Понудите заедно со потребната документација се доставуваат до Владата на Република Македонија преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на неговото објавување во “Службен весник на Република Македонија”, вклучувајќи го и денот на објавувањето.

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само еден субјект.

12. Јавниот конкурс ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и во најмалку две јавни гласила и на веб – страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7989/1
27 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

758.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи (“Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
НОВО СЕЛО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движни ствари, со следните карактеристики:

Опис на движните ствари	Единица	Количина	Цена за 1м3	Вредност (денари)
Дабови огревни дрва	м3	50	2.970,00	148.500,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Ново Село.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Ново Село, со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-606/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

759.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на дел од недвижна ствар – земјиште, со површина од 125 м2, евидентирано во Имотен лист бр.9101, стара КП бр. 12056/1, нова КП бр.12056/6, видно од нумерички податоци бр.1125/450, КО Центар 1, со адреса на ул.Маршал Тито, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава без надомест на трајно користење на Министерството за култура.

Член 3

Примопредавањето на дел од недвижна ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Министерството за култура во рок од 15 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-614/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

760.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНИ СТВРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/09 и 36/10), во членот 1 став 1 точка 1 бројот „40.634,00 м²“ се заменува со бројот „40.443.00 м²“.

Алинејата 1, се менува и гласи:

„- деловни простории број 1, 7 до 10 и 14 до 16, 1/2 од просторијата 27, 29 до 34, 36 до 52, 60 до X13, X15, 39, X17 до L2, во сутеренот на Влез 1, со вкупна површина од 7.150,00 м2; “.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.

Бр. 41-677/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

761.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА/РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МОСТОВИ ВО ОПШТИНИТЕ ГРАДСКО, КРАТОВО И ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО

1. Средствата во Буџетот на Република Македонија за 2012 година, утврдени во Раздел 130.01 - Министерство за транспорт и врски, Програма 2 - Сообраќај и комуникации, Потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, ставка 488 - Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 32.000.000,00 денари, се распределуваат на:

ОПШТИНА ГРАДСКО

- За реконструкција на армирано - бетонски мост на река Вардар на локалниот пат Градско-с. Ногаевци во општина Градско 17.000.000,00

ОПШТИНА КРАТОВО

- За изградба на мост на Крива река во населено место Куклица во општина Кратово 3.000.000,00

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО

- За реконструкција на армирано - бетонски патен мост на река Брегалница кај населено место Кучичино во општина Чешиново - Облешево 12.000.000,00

ВКУПНО: 32.000.000,00

2. Средствата од точка 1 на оваа Одлука се користат како учество на Република Македонија за изградба/реконструкција на мостови во општините Градско, Кратово и Чешиново-Облешево, без обврска за враќање.

3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа Одлука ја врши Министерството за транспорт и врски, по претходно доставени барања со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата од страна на општините Градско, Кратово и Чешиново-Облешево.

4. Мониторинг над изведените градежни работи во врска со реконструкција на армирано-бетонски мост на река Вардар на локалниот пат Градско - с. Ногаевци во општина Градско, изградба на мост на Крива река во населено место Куклица во општина Кратово и реконструкција на армирано-бетонски патен мост на река Брегалница кај населено место Кучичино во општина Чешиново - Облешево ќе врши Министерството за транспорт и врски.

5. Барањата со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата, општините Градско, Кратово и Чешиново - Облешево ги доставуваат до Министерството за транспорт и врски, заклучно со 30.11.2012 година.

6. Исплата на средства од точка 1 на оваа Одлука за изведување на градежните работи во врска со реконструкција на армирано-бетонски мост на река Вардар

на локалниот пат Градско-с. Ногаевци во општина Градско, изградба на мост на Крива река во населено место Куклица во општина Кратово и реконструкција на армирано-бетонски патен мост на река Брегалница кај населено место Кучичино во општина Чешиново-Облешево, нема да се врши авансно.

7. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства ќе доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија за изведените градежни работи во врска со реконструкција на армирано-бетонски мост на река Вардар на локалниот пат Градско - с. Ногаевци во општина Градско, изградба на мост на Крива река во населено место Куклица во општина Кратово и реконструкција на армирано-бетонски патен мост на река Брегалница кај населено место Кучичино во општина Чешиново - Облешево, при реализација на Одлуката.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-911/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

762.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ХАШИМИТСКО КРАЛСТВО ЈОРДАН, СО СЕДИШТЕ ВО АМАН

1. Се именува Худа Ибрахим Насар Нафа за Почесен конзул на Република Македонија во Хашимитско Кралство Јордан, со седиште во Аман.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија.”

Бр. 152/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

763.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91) и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈАНСКА РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО МИЛАНО

1. Се именува Франческо Пилато за Почесен конзул на Република Македонија во Италијанска Република, со седиште во Милано.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија."

Бр. 155/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

764.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАНГАЛОР**

1. Се именува Пуршотам Корамангала Џајарам за Почесен конзул на Република Македонија во Република Индија, со седиште во Бангалор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија."

Бр. 5/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

765.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЧЕНАЈ**

1. Се именува Аравинд Гупта за Почесен конзул на Република Македонија во Република Индија, со седиште во Ченај.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија."

Бр. 2/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

766.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2012 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРОБИШТИП**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип се разрешуваат: претставниците на основачот

- Данчо Алексов

- Јорданчо Јакимов

од редот на стручните работници во Центарот

- Гоце Колев.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип се именуваат: претставници на основачот

- Данчо Алексов

- Радмила Маноилова

- Јорданчо Јакимов

од редот на стручните работници во Центарот

- Ленче Михајловска.

2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-894/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

767.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2012 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРУШЕВО**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Крушево се разрешуваат: претставниците на основачот

- Лилјана Дамјановска

- Велко Костоски

- Димче Николовски

од редот на стручните работници во Центарот

- Живка Талевска.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Крушево се именуваат: претставници на основачот

- Коста Пејчиноски

- Наталија Дуза

- Велко Костоски.

од редот на стручните работници во Центарот

- Хрисула Кузманоска.

3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-895/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

768.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2012 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВИНИЦА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Виница се разрешуваат:

претставниците на основачот

- Марина Илиева
- Валентина Соколова
- Билјана Ристова

од редот на стручните работници во Центарот

- Николчо Петров.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Виница се именуваат:

претставници на основачот

- Тони Арсов
- Методија Кирилов
- Магдалена Глигорова

од редот на стручните работници во Центарот

- Биљана Ѓорѓиева.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-896/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

769.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2012 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ОХРИД**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид се разрешуваат:

претставници на основачот

- Миле Ристески
- Мирјана Попаѓоска

од редот на стручните работници во Центарот

- Ајтен Мусли
- од Советот на општината
- Митре Сазданоски.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид се именуваат:

претставници на основачот

- Виктор Апостолов
- Горан Мојсоски

од редот на стручните работници во Центарот

- Ајтен Мусли

од Советот на општината

- Ѓзим Мерсими.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-897/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

770.

Врз основа на член 100, став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2012 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга, се разрешуваат:

претставникот на основачот

- Благоја Монески

од редот на стручните работници во Центарот

- Кујитим Каба.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга, се именуваат:

претставник на основачот

- Добрила Бојчиновска

од редот на стручните работници во Центарот

- Рашит Насуфи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-898/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

771.

Врз основа на член 100, став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2012 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЗАВОД ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ,
ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“
– СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ – Скопје, се разрешуваат:

- Веселка Стојановска
- Редеп Рамадан.

2. За членови на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ – Скопје, се именуваат:

- Веселка Стојановска
- Редеп Рамадан.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-899/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

772.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА

1. Јасна Дурлова се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола, предложена од Советот на општината.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Битола е предложен од Советот на општината се именува:

- Цветан Филиповски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-900/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

773.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар, се разрешуваат:

- Од редот на стручните работници во Центарот
- Мирјана Јакимовска
- Од Советот на општината
- Јусуф Салиу.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар, се именуваат:

- Од редот на стручните работници во Центарот
- Слаѓана Ангелкоска
- Од Советот на општината
- Селајдин Абдули.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-901/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

774.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“ ВЕЛЕС

1. Флорентина Ристовска – Шурбевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес.

2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-902/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

775.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 февруари 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија се разрешуваат:

- Александар Манојловски
- Владимир Станинов
- Шефик Нуредини.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија се именуваат:

- Николина Спасикова
- Александра Ристовска Евтимова
- Андреј Димовски.

3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-993/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

776.

Врз основа на член 70 став 5 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 11.2.2012 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2012 ГОДИНА

I

Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2012 година, Раздел 14005 – Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија, Програма 2, Подпрограма 20, ставка 464 во износ од 4.000.000 денари.

II

Целта на оваа програма е одредување на присуството и концентрациите на контаминентите во храната, како и евалуација на нивното влијание врз здравјето на човекот.

Безбедноста на храната е од витално значење за здравјето на луѓето. Без разлика на тоа од каде доаѓа, дали од производството или од прометот, потрошувачот треба да биде сигурен дека консумира безбедна храна. Синџирот на храната започнува од нивата па сè до трпеза, а за да се гарантира безбедноста на храната во целиот синџир таа треба континуирано да се мониторира.

III

Мониторингот на безбедноста на храната се спроведува на следните параметри:

1. Мониторинг на микробиолошката исправност на одредени видови прехранбени производи;
2. Мониторинг со детектирање на квантитативното присуство на резидуи од пестициди во однос на максималното дозволеното количество (МДК) во зеленчук, овошје и нивни преработки;
3. Мониторинг со детектирање на присуството на тешки метали во одредени видови прехранбени производи;
4. Мониторинг со детектирање на присуството на микотоксини во одредени видови прехранбени производи.

Во согласност со планот за спроведување на мониторинг Програмата, вкупниот број на мостри кои ќе бидат земен и анализирани изнесува 1350.

III. 1 Мониторинг на микробиолошката исправност на одредени видови прехранбени производи

Во согласност со препораките на Европската Унија за мониторирање на штетните агенси во храната, а со цел производство, промет и пуштање на безбедна храна на пазарот и заштита на потрошувачите, посебно внимание се посветува на микробиолошките агенси во храната.

Оваа програма е во согласност со Европските програми за мониторинг, препораките на СЗО, како и резултатите добиени со анализа на податоците за позитивните мостри од редовен инспекциски надзор и договорните анализи од производителите, за периодот од јануари 2005 до октомври 2010 година. Најголем број од акутните заболувања кои потекнуваат од храна се должат на микробиолошки предизвикувачи-бактерии. Од анализите произлегува дека микробиолошката контаминација е доминантна во споредба со останатите параметри.

Со влегувањето во сила на Правилникот за посебните барања за безбедност на храната по однос на микробиолошки критериуми, мониторирањето на микробиолошката контаминација ќе се врши според приложените табели, во кои е истакната поврзаноста на одделни прехранбени производи и микроорганизми кои ќе се детектираат во нив.

Според оваа програмата, ќе се земат по 30 мостри од секој вид храна предвидена за анализа на присуството на микробиолошките контаминенти, односно вкупно 240 мостри, и тоа: сладолед, слаткарски производи, термички обработен пилешки стек, чоколадо, производи од мелено месо по термичка обработка, мајонез, претходно исечкан зеленчук, печурки-готови за консумирање без термичка обработка.

Табела бр. 1: Категории производи во кои се спроведува мониторинг на микробиолошки агенси

Категорија на храна	Микроорганизми нивни токсини и метаболити	План на мострирање		Граници m	Аналитички референтен метод	Фаза на која се однесува критериумот
		n	c			
1. Сладолед	Salmonella	5	0	Отсуство во 25g	ISO 6579	Производи пласирани на пазарот
2. Слаткарски производи	Salmonella	5	0	Отсуство во 25g	ISO 6579	Производи пласирани на пазарот
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25g	ISO 11290-1	Производи пласирани на пазарот
3. Производи од живинско месо наменети за конзумација по термичка обработка: - пилешки стек	Salmonella	5	0	Отсуство во 10g	ISO 6579	Производи пласирани на пазарот
4. Чоколадо, чоколадо во прав, какао во прав и слични производи	Salmonella	5	0	Отсуство во 10g	ISO 6579	Производи пласирани на пазарот
5. Мелено месо и подготовки од месо произведени од сите останати видови освен живина, наменети за јадење по термичка обработка: - Плескавица; - Кебапи; - Свинска вешалица;	Salmonella	5	0	Отсуство во 10g	ISO 6579	Производи пласирани на пазарот
6. Мајонези, преливи со мајонез и салати со мајонез	Salmonella	5	0	Отсуство во 25g	ISO 6579	Производи пласирани на пазарот
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25g	ISO 11290-1	
7. Претходно исечкан зеленчук: сецкани домати; сецкани краставици; сецкана зелка.	Salmonella	5	0	Отсуство во 25g	ISO 6579	Производи пласирани на пазарот
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25g	ISO 11290-1	
8. Печурки (готови за консумирање без термичка обработка)	Salmonella	5	0	Отсуство во 25g	ISO 6579	Производи пласирани на пазарот
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25g	ISO 11290-1	

Мониторингот на микробиолошките агенсии се спроведува по вид прехранбен производ, а мостри ќе се земаат од следните објекти за производство и промет со храна:

1. објекти во кои се произведуваат, послужуваат и продаваат сладолед и различни видови слаткарски производи;
2. објекти во кои се произведуваат и употребуваат во производство производите од точка 4 од табелата;
3. угостителски објекти и сендвичари во кои се подготвуваат и послужуваат производите од точка 3, 5, 6, 7 и 8 од табелата.

Табела бр 2: Прикажан е видот на мострите, регионите од кои се земаат, динамиката и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот на микробиолошките агенсии

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активността	Количество на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства од буџетот
I. Земање на мостри од производи предвидени за анализа на присуство на микробиолошки контаминенти	Број на мостри од видовите храна кои ќе бидат земени	јануари декември 2012	Количество на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на микробиолошки контаминенти 400.000 МКД
1. Мостри од сладолед	30 мостри од сладолед од секој од предвидените градови	јуни-септември 2012	30 мостри по 100 мл сладолед (3 L)	50.000 МКД
2. Мостри од слаткарски производи	30 мостри од слаткарски производи	април-јуни 2012	30 парчиња слатки од 100-150 г (6-9кг)	50.000 МКД
3. Мостри од производи од живинско месо за консумација по термичка обработка – пилешки стек.	30 мостри од пилешки стек	Март-јуни 2012	30 парчиња од 150-200 г	50.000 МКД
4. Мостри од чоколадо, чоколадо и какао во прав	30 мостри	јуни-септември 2012	30 мостри по 100 г (3 кг)	50.000 МКД
5. Мостри од мелено месо освен од живина (плескавица, кебапи, свинска вешалица)	30 мостри од овие производи	јуни-октомври 2012	30 мостри од по 150-200 г	50.000 МКД
6. Мајонез, прсливи од мајонез и салати со мајонез	30 мостри	јуни-октомври 2012	30 мостри од по 500 г	50.000 МКД
7. Претходно исечкан зеленчук	30 мостри	март-септември 2012	30 мостри од по 400-500 г	50.000 МКД
8. Печурки готови за консумирање без термичка обработка	30 мостри	Март-септември 2012	30 мостри од по 400-500 г	50.000 МКД

III.2 Мониторинг со детектирање на квантитативното присуство на резидуи од пестициди во однос на максималното дозволеното количество (МДК) во зеленчук, овошје и нивни преработки

Спроведувањето на мониторинг на нивоата активни материи - резидуи од пестициди, опфаќа земање на мостри согласно Правилник за начинот и методите за земање на примероци од храна за определување на резидуи од пестициди во рамки на официјалната контрола и тоа од растителни производи (овошје и зеленчук), како и мостри од готови производи (преработки на овошје и зеленчук од домашно производство). Планирано е мострите да се земаат од пунктовите за големопродажба, т.е. местата на откуп на земјоделските производи или од производствените капацитети на одгледувачите, како и на преработувачите на земјоделските производи.

Мострите од секоја од предвидените земјоделски култури како предмет на мониторинг програмата, се земаат во специфичниот период на берба на готовиот земјоделски продукт. Мострирањето на земјоделските култури се врши во определените региони на производство на дадените култури.

Предмет на мониторинг ќе бидат вкупно 16 земјоделски продукти, при што секој од нив ќе биде анализиран за евентуално присуство на активни материи - резидуи на четири од најчесто употребуваните регистрирани пестициди за заштита на соодветните земјоделски култури. Од секој земјоделски производ во свежа, непреработена состојба се зема вкупно 15 примероци (мостри), по 5 од секој регион, со вкупна тежина на секоја мостра од 1 kg.

Мониторингот ги опфаќа следните земјоделски производи, по региони и најчесто употребувани пестициди, земајќи ги во предвид периодот на бербата на производот и каренцата на употребуваните пестициди:

1. Домат

- Мострите се земаат во текот на месец август, септември-октомври од големопродажните пунктови или производствените центри во Скопскиот, Струмичкиот регион и Гевгелиско - Валандовскиот регион;

- Планирано е да се земаат и мостри од раноградинарското производство на домати, во текот на пролетната берба (месеците април-мај), од Скопскиот, Струмичкиот регион и Гевгелиско - Валандовскиот регион;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани пестициди:

1. Метидатион - 28 дена;
2. Циромазин - 7 дена;
3. Пиримифос метил - 7 дена;
4. Пиметрозин - со каренца од 21 ден.

2. Пиперки

- Мострите се земаат во текот на месеците август, септември-октомври од големопродажните пунктови или производствените центри во Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот и Радовишкиот регион;

- Мострите од раноградинарското производство на пиперки се земаат во текот на месеците април - мај, од Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот и Радовишкиот регион;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани пестициди:

1. Метидатион - 28 дена;
2. Фенитротион - 42 дена;
3. Бифентрин - 7 дена;
4. Пиметрозин - каренцата е 21 ден.

3. Морков

- Мострите се земаат во текот на месеците септември-октомври од големопродажните пунктови или производствените центри во Скопскиот, Битолскиот и Струмичкиот регион.

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани пестициди:

1. Фенитротион - 42 дена;
2. Метидатион - каренцата е 28 дена;
3. Фосмет - 28 дена;
4. Малатион - 14 дена.

4. Компир и млад компир

- Мострите се земаат во текот на месеците септември-октомври од големопродажните пунктови или производствените центри во Скопскиот, Битолскиот и Беровскиот регион за компир и Струмица, Гевгелија и Неготино за млад компир.

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани пестициди:

1. Ацетамиприд - 14 дена;
2. Метидатион - каренцата е 28 дена;
3. Фенитротион - 42 дена;
4. Фосмет - 28 дена.

5. Краставици

- Мострите се земаат во текот на август-септември од големопродажните пунктови или производствените центри во Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион;

- Мостри се земаат и од раноградинарското производство на краставици, во текот на месеците април - мај, од пунктовите во Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани пестициди:

1. Пиримифос - метил, со каренца од 7 дена;
2. Имидаклоприд - 28 дена;
3. Диметоат - со каренца од 28 ден;
4. Метомил - 14 дена.

6. Корнишони

- Мострите се земаат во текот на месеците октомври-ноември од големопродажните пунктови или производствените центри во Скопскиот, Струмичкиот и Гевгелиско - Валандовскиот регион;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани пестициди:

1. Пиримифос - метил, со каренца од 7 дена;
2. Имидаклоприд - 28 дена;
3. Диметоат - со каренца од 28 ден;
4. Метомил - 14 дена.

7. Млад кромид и стар кромид/главица кромид

- Мострите се земаат во текот на месеците мај - јуни од големопродажните пунктови или производствените центри во Гевгелија-Валандово, Струмица и во септември Прилеп-Бучин, Гостивар, Скопје;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани пестициди:

За млад кромид:

1. Монокротофос – 42 дена;
2. Тербуфос - обезбедено со времето на третирање;
3. Диазол – каренцата е 7 дена;
4. Фенитротион – 63 дена.

За стар кромид / главица кромид

1. Диазинон – за третман на почвата со полевање каренцата е 70 дена;
2. Диметоат – каренцата е 63 дена;
3. Фенитротион – 63 дена;
4. Имидаклоприд – 28 дена.

8. Грашок

- Мострите се земаат во текот на месеците април - мај од големопродажните пунктови или производствените центри во Скопскиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани пестициди:

1. Малатион – 14 дена;
2. Делтаметрин – 14 дена;
3. Алфа – циперметрин – 14 дена;
4. Имидаклоприд – каренцата е 28 дена.

9. Зелка

- Мострите се земаат во текот на месеците април - мај од големопродажните пунктови или производствените центри во Повардарскиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани пестициди:

1. Диазинон – 70 дена, за третирање на почвата со полевање;
2. Диметоат – 28 дена;
3. Делтаметрин – каренцата е 14 дена;
4. Ламбда-цихалотрин – 14 дена.

10. Јаболки

- Мострите се земаат во текот на месеците октомври - ноември од големопродажните пунктови или производствените центри во Охридскиот, Тетовскиот и Ресенскиот регион;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани пестициди:

1. Азинофос-метил – 28 дена;
2. Диметоат – 21 ден;
3. Хлорпирифос – 28 дена;
4. Каптан – каренцата е 21 ден.

11. Грозје

- Мострите се земаат во текот на август - септември од големопродажните пунктови или производствените центри во Тиквешкиот, Скопскиот и Велешкиот регион;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани пестициди:

1. Метомил – 35 дена;
2. Манкозоб – 42 дена;

3. Фолпет – каренцата е 28 дена;

4. Проприконазол – 35 дена.

12. Лубеница

- Мострите се земаат во текот на месец септември од големопродажните пунктови или производствените центри во Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани пестициди:

1. Пропинеб – со каренца од 42 дена;
2. Бифентрин – 7 дена
3. Манкозоб – 14 дена;
4. Метомил – 35 дена.

13. Вишни

- Мострите се земаат во текот на месеците мај – јуни од производствените или големопродажни пунктови во Скопскиот, Охридскиот и Битолскиот регион;

- Анализите на мострите се вршат за присуство на резидуи од следните најчесто употребувани пестициди:

1. Диметоат – со каренца од 21 ден;
2. Делтаметрин – со каренца од 14 дена;
3. Ламбда – цихалотрин – 14 дена;
4. Метомил – 35 дена.

14. Праски

- Мостри се земаат во текот на мај–јуни од производни или големопродажни пунктови во Скопскиот, Повардарскиот (Росоман) и Тетовскиот регион;

- Анализите на мострите се вршат за присуство на резидуи од следните најчесто употребувани пестициди:

1. Пиримифос-метил – 14 дена;
2. Алфа-циперметрин – 14 дена;
3. Делтаметрин – со каренца од 14 дена;
4. Манкозоб – 21 ден.

15. Јагоди

- Мострите се земаат во текот на месеците мај – јуни од производствените или големопродажни пунктови во Скопскиот, Тетовскиот и Охридскиот регион;

- Анализите на мострите се вршат за присуство на резидуи од следните најчесто употребувани пестициди:

1. Винклозолин – 28 дена;
2. Пенконазол – 7 дена;
3. Ламбда-цихалотрин – 14 дена;
4. Просимидон – со каренца од 21 ден.

16. Круши

- Мострите се земаат во текот на месеците мај – јуни од производствените или големопродажни пунктови во Скопскиот, Тетовскиот и Охридскиот регион;

- Анализите на мострите се вршат за присуство на резидуи од следните најчесто употребувани пестициди:

1. Делтаметрин – 7 дена;
2. Диметоат – 21 ден;
3. Амитраз – со каренца од 28 дена;
4. Имидаклоприд – 28 дена.

Табела бр. 3. Преглед на предвидените пестициди за чии активни материи (резидуи) ќе се мониторираат предвидените земјоделски култури

Вид растителна култура		Пестициди за чии активни материи ќе се спроведува мониторинг			
Зеленчук	Домати	Метидатион	Циромазин	Пиримифос метил	Пиметрозин
	Пиперки	Метидатион	Фенитротион	Бифентрин	Пиметрозин
	Морков	Фенитротион	Метидатион	Фосмет	Малатион
	Компир	Ацетамиприд	Метидатион	Фенитротион	Фосмет
	Краставици корнишони	Пиримифос – метил	Имидаклоприд	Пиметрозин	Метомил
	Млад кромид	Монокротофос	Тербуфос	Диазол	Фенитротион
	Кромид	Диазинон	Диметоат	Фенитротион	Имидаклоприд
	Грашок	Малатион	Делтаметрин	Алфа-циперметрин	Имидаклоприд
	Зелка	Диазинон	Диметоат	Делтаметрин	Ламбда- цихалотрин
Овошје	Јаболка	Азинофос-метил	Диметоат	Хлорпирифос	Каптан
	Грозје	Метомил	Манкозеб	Фолпет	Проприконазол
	Лубеница	Пропаинеб	Бифентрин	Манкозеб	Метомил
	Вишни	Диметоат	Делтаметрин	Ламбда – цихалотрин	Метомил
	Праски	Пиримифос-метил	Алфа-циперметрин	Делтаметрин	Манкозеб
	Јагоди	Винклозолин	Пенконазол	Ламбда- цихалотрин	Процимидон
	Круши	Делтаметрин	Диметоат	Амитраз	Имидаклоприд

Табела бр. 4. Максимални дозволени концентрации на пестицидите во соодветните земјоделски култури и лабораториски резултати по анализата за нивно евентуално присуство во производите.

Вид растителна култура	Пестициди чии активни материи се мониторираат во растителните култури (МДК е изразена во mg/kg свеж производ)							
	Метидатион		Циромазин		Пиримифос метил		Пиметрозин	
Домати	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		0,02		1,0		1,0		1,0
Пиперки	Метидатион		Фенитротион		Бифентрин		Пиметрозин	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		0,02		0,5		0,2		1,0

Морков	Фенитротион		Метидатион		Фосмет		Малатион	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		0,5		0,02		0,05		0,5
Компир	Ацетамиприд		Метидатион		Фенитротион		Фосмет	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		0,05		0,02		0,05		0,05
Краставици	Пиримифос – метил		Диметоат		Пиметрозин		Метомил	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		0,1		0,02		0,5		0,05
Корнишони	Пиримифос – метил		Диметоат		Пиметрозин		Метомил	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		0,1		0,02		0,5		0,05
Кромид	Диазинон		Диметоат		Фенитротион		Имидаклоприд	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		0,02		0,02		0,5		0,05
Млад кромид	Монокротофос		Тербуфос		Диазол		Фенитротион	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		0,05		0,05		0,5		0,1
Грашок	Малатион		Делтаметрин		Алфа-циперметрин		Имидаклоприд	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		3,0 (со мешунка)		0,05 (без мешунка) 0,1 (со мешунка)		0,05 (без мешунка) 0,5 (со мешунка)		0,5 (со мешунка) 0,05
Зелка	Диазинон		Диметоат		Делтаметрин		λ - цихалотрин	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		0,02		0,2		0,1		0,1
Јаболка	Азинофосметил		Диметоат		Хлорпирифос		Каптан	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		1,0		0,02		0,5		3,0
Грозје	Метомил		Манкозеб		Фолпет		Проприконазол	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		0,5		2,0		2,0		0,5

Лубеница	Пропинеб		Бифентрин		Манкозеб		Метомил	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		0,5		0,05		0,05		0,05
Вишни	Диметоат		Делтаметрин		Ламбда-цихалотрин		Метомил	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		1,0		0,1		0,1		0,1
Праски	Пиримифос-метил		Алфа-циперметрин		Делтаметрин		Манкозеб	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		0,05		2,0		0,1		2,0
Јагоди	Винклозолин		Пенконазол		Ламбда-цихалотрин		Проксимидон	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		10,0		0,2		0,1		5,0
Круши	Делтаметрин		Диметоат		Амитраз		Имидаклоприд	
	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК	Лаб.рез.	МДК
		0,1		1,0		0,2		0,5

Мониторингот на резидуи од пестициди предвидува и земање мостри од индустриски преработки на земјоделските производи од домашно производство. Планирано е да се земат вкупно 15 мостри (по 5 од секој преработувачки индустриски објект) од предвидените 17 видови индустриски преработки. Овие мостри ќе се анализираат за евентуално присуство на оние пестициди кои се анализираат во соодветните земјоделски производи – суровини за производство на индустриските преработки.

Табела бр. 5: Прикажан е видот на мострите, регионите од кои се земаат, динамиката и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот на резидуите од пестициди.

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активността	Количество на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри од земјоделски производи (за анализа на присуство на активни материи од пестициди)	Број на вкупно земени мостри од примарни земјоделски производи	февруари - декември 2012	Количество на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на резидуи од пестициди во земјоделски производи 1.400.000 МКД
1. Мостри од домати од раноградинарско производство – Гевгелско-Валандовски, Струмички, Скопски регион.	5 мостри од домати од секој од трите региони (15 вкупно)	април-мај 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1кг)	70.000 МКД
2. Мостри од домати Гевгелско-Валандовски, Струмички, Скопски регион.	5 мостри од домати од секој од трите региони (15 вкупно)	август-септември 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1кг)	70.000 МКД
3. Мостри од пиперки (раноградинарско производство) од Струмичкиот, Гевгелско-Валандовскиот и Радовишкиот регион.	5 мостри од пиперки од секој од 3-те наведени региони (15 вкупно)	април-мај 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1кг)	70.000 МКД
4. Мостри од пиперки од Струмичкиот, Гевгелско-Валандовскиот и Радовишкиот регион.	5 мостри од пиперки од секој од 3-те наведени региони (15 вкупно)	август-септември 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1кг)	70.000 МКД
5. Мостри од морков во Скопскиот, Битолскиот и Беровскиот регион	5 мостри ќе се земат од трите наведени региони (15 вкупно)	септември – октомври 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1кг)	70.000 МКД
6. Мостри од млад компир од Струмичкиот, Гевгелскиот и Неготинскиот регион	5 мостри од млад компир ќе се земат од трите наведени региони (15 вкупно)	април-мај 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1кг)	70.000 МКД
7. Мостри од компир од Скопскиот, битолскиот и Беровскиот компир	5 мостри ќе се земат од трите наведени региони (15 вкупно)	септември - октомври 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1кг)	70.000 МКД
8. Мостри од краставици (раноградинарско производство) од Струмичкиот, Гевгелско-Валандовскиот и Скопскиот регион	5 мостри од краставици ќе се земат од трите наведени региони (15 вкупно)	април-мај 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1кг)	70.000 МКД

9. Мостри од краставици од Струмичкиот, Гевгелиско-Валандовскиот и Скопскиот регион	15 мостри вкупно ќе се земат од трите наведени региони	август-септември 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1 кг)	70.000 МКД
10. Мостри од корнишни од Скопскиот, Струмичкиот и Гевгелиско-Валандовскиот регион	15 мостри вкупно од наведени региони	октомври-ноември 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1 кг)	70.000 МКД
11. Мостри од млад кромид од Струмичкиот, Гевгелиско-Валандовскиот регион.	15 мостри вкупно од млад кромид од наведените региони	мај-јуни 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1 кг)	70.000 МКД
12. Мостри од кромид од регионот на Прилеп-Бучин, Гостривар, Скопје	15 мостри кромид вкупно од наведените региони	септември 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1 кг)	70.000 МКД
13. Мостри од грашок во Скопскиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион	15 мостри грашок вкупно од наведените региони	април-мај 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1 кг)	70.000 МКД
14. Мостри од зелка од Повардарскиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион	15 мостри зелка вкупно од наведените региони	април-мај 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1 кг)	70.000 МКД
15. Мостри од јаболки од Тетовскиот, Ресенскиот и Охридскиот регион	15 мостри јаболки вкупно од наведените региони	октомври-ноември 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1 кг)	70.000 МКД
16. Мостри од грозје од Тиквешкиот, Скопскиот и Велешкиот регион	15 мостри вкупно од наведените региони	август-септември 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1 кг)	70.000 МКД
17. Мостри од лубеница од Скопскиот, Струмичкиот и Гевгелиско-Валандовскиот регион	15 мостри вкупно од наведените региони	август-септември 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1 кг)	70.000 МКД
18. Мостри од вишни од Скопскиот, Охридскиот и Битолскиот регион	15 мостри вкупно од наведените региони	мај-јуни 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1 кг)	70.000 МКД
19. Мостри од праски од Скопскиот, Повардарскиот (Росоманскиот) и Скопскиот регион	15 мостри вкупно ќе се земат од наведените региони	мај-јуни 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1 кг)	70.000 МКД
20. Мостри од јагоди од Скопскиот, Тетовскиот и Охридскиот регион	15 мостри вкупно ќе се земат од наведените региони	мај-јуни 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1 кг)	70.000 МКД
21. Мостри од круши од Скопскиот, Тетовскиот и Охридскиот регион	15 мостри вкупно од секој од наведените региони	мај-јуни 2012	15 кг вкупно (1 мостра = 1 кг)	70.000 МКД

Мостри од индустриски преработки на земјоделски п-ди од домашно п-ство за анализа на нивото на активни материи од пестициди	Број на вкупно земените мостри	јануари – декември 2012	Количество на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на резидуи од пестициди во индустриски преработки
				500.000 МКД
1. Мостри од ајвар од 3 производители (индустриски објект)	од секој индустриски објект по 5 мостри (вкупно 15 мостри)		15 парчиња (15 мостри)	50.000 МКД
2. Мостри од лутеница од 3 производители (индустриски објект)	од секој индустриски објект по 10 мостри (вкупно 30)		30 парчиња	90.000 МКД
3. Мостри од конзервирани пиперки од 3 производители	вкупно 6 мостри ќе се земат		6 мостри по 1 кг	25.000 МКД
4. Мостри од кечап (3 индустриски објекти)	вкупно 6 мостри ќе се земат		6 мостри по 1 кг	25.000 МКД
5. Мостри од пире од домати (3 индустриски објекти)	вкупно 6 мостри ќе се земат		6 мостри по 1 L	25.000 МКД
6. Мостри од сок од домати (3 индустриски објекти)	вкупно 6 мостри ќе се земат		6 мостри по 1 L	25.000 МКД
7. Мостри од конзервирани корнишони (3 индустриски објекти)	вкупно 6 мостри ќе се земат		6 мостри по 1 кг	25.000 МКД
8. Мостри од конзервиран карфиол (3 индустриски објекти)	вкупно 6 мостри ќе се земат		6 мостри по 1 кг	25.000 МКД
9. Мостри од замрзнати вишни (3 индустриски објекти)	вкупно 6 мостри ќе се земат		6 мостри по 1 кг	25.000 МКД
10. Мостри од компот од вишни (3 индустриски објекти)	вкупно 6 мостри ќе се земат		6 мостри по 1 L	25.000 МКД
11. Мостри од сок од вишни (3 индустриски објекти)	вкупно 6 мостри ќе се земат		6 мостри по 1 L	25.000 МКД
12. Мостри од компот од праски (3 индустриски објекти)	вкупно 6 мостри ќе се земат		6 мостри по 1 L	25.000 МКД
13. Мостри од сок од праски (3 индустриски објекти)	вкупно 6 мостри ќе се земат		6 мостри по 1 L	25.000 МКД
14. Мостри од сок од јаболки (3 индустриски објекти)	вкупно 6 мостри ќе се земат		6 мостри по 1 L	25.000 МКД
15. Мостри од сок од јагоди (3 индустриски објекти)	вкупно 6 мостри ќе се земат		6 мостри по 1 L	25.000 МКД
16. Мостри од сок од грозје (3 индустриски објекти)	вкупно 6 мостри		6 мостри по 1 L	25.000 МКД
17. Мостри од вино (3 индустриски објекти)	вкупно 6 мостри		6 мостри по 1 L	25.000 МКД

III.3. Мониторинг со детектирање на присуството на тешки метали во одредени видови прехранбени производи

Тешките метали доаѓаат во човековото тело преку храната, водата за пиење и преку воздухот. Како елементи во трагови, некои метали (железо, бакар, селен, цинк) се неопходни во одржувањето на метаболизмот во човечкиот организам, но во повисоки концентрации тие можат да бидат штетни/токсични. Тешките метали се акумулираат во живиот организам многу побрзо отколку што се разложуваат и исфрлаат.

Секое ниво на тешки метали над дозволените вредности претставува ризик за здравјето на потрошувачите, заради што и се спроведува оваа мониторинг програма.

Тешките метали се испитуваат во пакуваната вода за пиење, во виното, како и во грозјето кои се пласирани на пазарот, со посебен акцент на оние со потекло од регионите во РМ, каде според информациите добиени од МЖСПП, постои зголемена емисија на тешки метали (олово, кадмиум, манган, железо, никел итн). Планирано е да се земат вкупно 30 мостри од пакувана вода за пиење (по 10 од вкупно 3 капацитети за производство на пакувана вода за пиење), 60 мостри од вино (по 6 мостри од вкупно 10 винарии), како и вкупно 30 мостри од трпезно грозје и од грозје кое се користи за производство на вино (по 10 мостри од 3 региони). Испитуваните тешки метали во планираните производи се во согласност со одредбите од Правилникот за општите барања за безбедност на храната.

Добиените резултати ќе се анализираат и ќе се изработува нивна шестмесечна и годишна евалуација.

Табела бр. 6: Прикажан е видот на мострите, регионите од кои се земаат, динамиката и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот на тешки метали

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активността	Количество на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри на производи за анализа на присуството на тешки метали	Број на вкупно земените мостри	јануари -декември 2012	Количество на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на тешки метали 500.000 МКД
1. Земање мостри од пакувана вода за пиење за анализа на тешки метали, 10 објекти за пакувана вода за пиење	3 мостри од секој објект за пакувана вода (30 мостри)	мај-јули 2012	30 мостри – парчиња пакувана вода за пиење	300.000 МКД
2. Земање мостри од вино за анализа на тешки метали, 10 винарии	60 мостри вкупно од винарии (6 мостри од секоја од 10-винарии)	октомври-декември 2012	60 мостри вино – 60 парчиња	100.000 МКД
3. Земање мостри од трпезно грозје анализа на тешки метали- Неготински, Кавадаречки, Велешки	10 мостри од секој регион (30 мостри)	август – септември 2012	30 мостри (30 кг грозје)	100.000 МКД

III.4. Мониторинг со детектирање на присуството на микотоксини во одредени видови прехранбени производи

Предмет на мониторинг се брашното и лебот, кои се особено присутни во исхраната на населението на Република Македонија. Мониторингот се спроведува во поглед на следењето на микотоксините (афлатоксин и охратоксин), кои се создаваат и се производ на несоодветно чување на житото, брашното. Микотоксините се термостабилни и можат да се очекуваат во лебот и покрај тоа што лебот се подготвува на висока температура.

Планирано е да се земат по 60 мостри од секој од предвидените производи за анализа на присуството на микотоксини (афлатоксин, охратоксин А, патулин).

Табела бр. 7: Резултати од испитуваното присуство на афлатоксин во одредени видови храна.

Вид прехранбен производ	Број на мостри:	Лаб. рез. за присуство на афлатоксин:	Максимално дозволено ниво (МДК $\mu\text{g/kg}$):
Бел леб	60		B1=2,0 (вкупни=4,0)
Црн леб	60		B1=2,0 (вкупни=4,0)
Интегрален леб	60		B1=2,0 (вкупни=4,0)
Брашно	60		B1=2,0 (вкупни=4,0)

Табела бр. 8: Резултати од испитуваното присуство на охратоксин А во одредени видови храна.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на охратоксин А:	Максимално дозволено ниво (МДК $\mu\text{g/kg}$):
Бел леб	60		5,0
Црн леб	60		5,0
Интегрален леб	60		5,0
Брашно	60		5,0

Табела бр. 9: Резултати од испитуваното присуство на патулин во сок од јаболки.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на патулин:	Максимално дозволено ниво (МДК $\mu\text{g/kg}$):
Сок од јаболки	60		50,0

Табела бр. 10: Прикажан е видот на мострите, регионите од кои се земаат, динамиката и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот на микотоксините

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активността	Количество на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри од производи за анализа на присуство на микотоксини	Број на вкупно земените мостри	јануари – декември 2012	Количе-ство на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на микотоксини 1.200.000 МКД
1. Земање мостри од бел леб за анализа на афлатоксини	60 мостри		60 мостри (60 кг)	133.000 МКД
2. Земање мостри од црн леб за анализа на афлатоксини	60 мостри		60 мостри (60 кг)	133.000 МКД
3. Земање мостри од интегрален леб за присуство на афлатоксин	60 мостри		60 мостри (60 кг)	133.000 МКД
4. Земање мостри од брашно за анализа на афлатоксини	60 мостри		60 мостри (60 кг)	133.000 МКД

5. Земање мостри од бел леб за анализа на охратоксин А	60 мостри		60 мостри (60 кг)	133.000 МКД
6. Земање мостри од црн леб за анализа на охратоксин А	60 мостри		60 мостри (60 кг)	133.000 МКД
7. Земање мостри од интегрален леб за анализа на охратоксин А	60 мостри		60 мостри (60 кг)	133.000 МКД
8. Земање мостри од брашно за анализа на охратоксин А	60 мостри		60 мостри (60 кг)	133.000 МКД
9. Земање мостри од сок од јаболки за анализа на присуство на патулин	60 мостри		60 мостри (60 кг)	133.000 МКД

IV

За реализација на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.

V

Оваа програма влегува на сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-714/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

777.

Врз основа на член 57 став 3, од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/07, 24/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.02.2012 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО
ВО 2012 ГОДИНА**

I

Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2012 годи на се утврдуваат во износ од 43.000.000,00 денари и тоа од следните извори:

во денари

1.Средства од Буџетот на Република Македонија за 2012 година, Раздел 14005 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија, Програма 2, Подпрограма 20, ставка 464	43.000.000,00
--	---------------

II

Активностите за ветеринарно јавно здравство во 2012 година ги опфаќаат следните ставки:

1. Следење и откривање на присуство на резидуи во сировините и производите од животинско потекло и следење на употребата на ветеринарно медицински препарати кај домашните животни и утврдување на антимикробна резистенција	15.800.000,00
2. Следење и откривање на салмонелозата и други зоонотски агенси кај животните, храната од животинско потекло и храната за животни	2.500.000,00
3. Програма за мониторинг на хигиенската исправност и квалитетот на храната од животинско потекло	4.000.000,00
4. Програма за мониторинг на безбедноста и хигиенската исправност на храната за животни и другите производи за исхраната на животните	1.000.000,00
5. Програма за мониторинг на исполнувањето на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло	2.500.000,00
6. Програма за мониторинг на критериумите за сирово млеко кај молзните грла чие млеко се користи за исхрана на луѓето	1.000.000,00
7. Центар за несакани дејства од употребата на ветеринарно медицинските препарати	200.000,00
8. Заостанати обврски од 2011 година	16.000.000,00
ВКУПНО	43.000.000,00

III

Средствата од дел II точка 1 на оваа програма во износ од 15.800.000 денари, ќе се користат за :

- трошоци за дијагностичко испитување на присуство на резидуи во	11.000.000,00
--	---------------

суровините и производите од животинско потекло	
- следење на употребата на ветеринарно медицинските препарати кај домашните животни и утврдување на антимикробна резистенција	500.000,00
- следење и откривање на присуство на резидуи во производите и нуспроизводите од животинско потекло при увоз	4.300.000,00

IV

Средствата од дел II точка 2 на оваа програма во износ од **2.500.000 денари**, ќе се користат за:

- трошоци за дијагностичко испитување и откривање на салмонелозата кај живината	1.700.000,00
- трошоци за дијагностичко испитување и откривање на салмонелозата и други зоонотски агенски кај свињите	800.000,00

V

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во износ од **4.000.000 денари**, ќе се користат за:

- мониторинг на хигиенската исправност на храната од животинско потекло	1.500.000,00
- мониторинг на квалитетот на храната од животинско потекло	500.000,00
- мониторинг на хигиенската исправност и квалитет на храната од животинско потекло при увоз	2.000.000,00

VI

Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во износ од **1.000.000 денари**, ќе се користат за:

- мониторинг на безбедноста и хигиенската исправност на храната за животни и други производи за исхрана на животните	1.000.000,00
--	--------------

VII

Средствата од дел III точка 5 на оваа програма во износ од **2.500.000.000 денари**, ќе се користат за:

- мониторинг на исполнување на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло	2.500.000,00
--	--------------

VIII

Средствата од дел III точка 6 на оваа програма во износ од **1.000.000 денари**, ќе се користат за:

- мониторинг на критериумите за сирово млеко кај молзните грла чие	1.000.000,00
--	--------------

млеко се користи за исхрана на луѓето	
---------------------------------------	--

IX

Средствата од дел III точка 7 од оваа програма во износ од **200.000 денари**, ќе се користат за:

- трошоци за изработка и воспоставување стандардни процедури за евалуација и следење на несаканите дејства кај ВМП и изработка и одржување на веб страна на Центарот за несакани дејства.	200.000,00
---	------------

X

Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат активностите за следење и откривање на присуството на резидуи во сировините и производите од животинско потекло и следење и откривање на салмонелозата и други зоонотски агенски кај животните и храната од животинско потекло.

XI

За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.

XII

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-715/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

778.

Врз основа на член 114-а од Законот за здравствена-та заштита („Службен весник на Република Македони-ја“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09, 88/10, 44/11 и 53/11), министерот за здравство, донесе

У П А Т С Т В О ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА НА ХИРУРГИЈА НА КАТАРАКТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на хирургија на катаракта.

Член 2

Начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на Хирургија на катаракта е даден во Прилог 1, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

За секој поединечен случај, по сопствена оценка, докторот може да отстапи од одредбите на ова упатство во секоја фаза од третманот на пациентот, со соодветно образложение за потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот.

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на овој член од страна на докторот соодветно се докумен-тира во медицинското досие на пациентот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на хирургија на катаракта („Службен весник на Република Македо-нија“ бр. 10/2011).

Член 5

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-нот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува две години од денот на неговото влегување во сила.

Бр. 10-1115/3
9 февруари 2012 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Хирургија на катаракта

КАРАКТЕРИСТИКИ НА СТАНДАРДНИ ИМПЛАНТИ (ИОЛ - Интраокуларна лека)

1. Интраокуларни меки хидрофобни задноко-морни леки изработени од хидрофобен акрилат , из-лиени во едно парче со:

- пречник на оптички дел 5,75- 6,25,
- распон на диоптрија од +5 до + 35,
- инкремент од +10 до +30 на 0,5 диоптрии,

- останато на + 1,0 диоптрии,
- square edge design и
- соодветен инјектор.

2. Интраокуларни меки троделни заднокоморни леки изработени од хидрофобен акрилат, пречник на оптички дел 5,75-6,25 со:

- распон на диоптрија +6,0 до + 30,0 со инкременти 0,5 диоптрии од +8,0 до 30,0,
- square edge и
- соодветен кертриџ

3. Интраокуларни тврди ПММА заднокоморни леки пречник на оптички дел 5,75-6,4мм со

- распон на диоптрија +6,0 до +30,0 со инкременти од 0,5 диоптрии за диоптрии преку 10,0.

4. Интраокуларна тврда ПММА лека за имплан-тација во предна комора со:

- оптички дел 5,0 до 5,5,
- должина 12,0-13,0 и
- диоптриски распон од +6,0 до +30,0 диоптрии

Како надстандардни импланти (во зависност од по-веќе други фактори -индикационо подрачје, возраст на пациентот, присуство на други системски заболувања, визуелниот комфор, финансиските можности на паци-ентот) се предлагаат:

- Жолта асферична ИОЛ
- Торична жолта асферична ИОЛ (лека со можност за решавање на вродениот астигматизам)
- Дефрактивна жолта асферична ИОЛ (лека со можност за корекција на видот за близина и далечина истовремено)
- Торична рефрактивна жолта ИОЛ (лека со мож-ност за корекција на видот на близина, далечина и ко-рекција на вродениот астигматизам истовремено)

ПРЕДОПЕРАТИВНА ПОДГОТОВКА ПРИ ХИРУРГИЈА НА КАТАРАКТА

Стандардизиран предоперативен протокол за хирургија на катаракта

Во прилог е презентиран стандардизиран протокол, во кој се вклучени предоперативни подготовки, хирур-шка постапка (техника) и постоперативни процедури кои се спроведуваат во референтни офталмолошки установи во кои се изведува хирургија на катаракта.

1. Услови за прием

Приемот на болниот се врши претходниот ден или 4 часа пред пристапување кон оперативниот зафат.

Предоперативните подготовки ги вклучуваат след-ните чекори :

- Проверка на чувствителноста кон Xylocaine (не е задолжително)
- Преглед на пациентот од страна на дежурниот ле-кар
- Детален преглед на биомикроскоп - преглед на конјуктива доколку има конгестија, односно хиперемия, присуство на секрет, состојбата на корнеата, длабо-

чината на предната комора, зрелоста на катарактата (во случаи каде е планирана рhасо – хирургија), како и евентуално присуство на сублуксација на леќата и phacodonesis.

- Евалуација на задниот сегмент на двете очи.
- Детална анамнеза за историја на системска болест или алергија на лекови.

- Консултација со матичниот лекар на пациентот доколку е потребно.

- Да се објасни евентуалната конверзија во рутинска ЕССЕ со IOL во случаи на пациенти со напредната нуклеарна склероза на леќата и оние со тесна зеница, а кои сакаат факоемулзификациона процедура.

- Да се објасни задолжителната хоспитализација од минимум едно денонокие, евентуално и неколку дена доколку е планирана ЕССЕ со или без IOL.

Планирана ЕССЕ може да се врши само во болнички установи кои имаат континуирана болничка заштита во тек на 24 часа.

- Да се објасни задолжителната хоспитализација во соодветна болничка установа која има континуирана 24 часовна болничка заштита, при потребата да се конвертира планирана Phaco - метода во ЕССЕ.

- Кај пациенти кои имаат едно око треба да се ординира дополнителен третман со топикален антибиотик

2. Неопходни испитувања

а) Рутински испитувања за сите случаи

- Тонометрија
- Промивка на солзни канали (задолжително)
- Крвен притисок
- Шеќер во урина
- Шеќер во крв (задолжително)
- ЕКГ за возрасни (не е задолжително)
- РТГ на бели дробови (не е задолжително)

б) Дополнителни испитувања:

- Крвна слика, Hb%
- Тежината на пациентот
- Проверка од страна на анестезиолог.

в) Микробиолошко испитување на конјунктивата во следниве случаи

- пациент со едно око (anophthalmus)
- DCT (Dacryocystorhinostomia) направена пред операција на катаракта
- Историја на хронична инфекција на пр. Blepharitis

- Непроодно или делумно проодно солзно каналче со бистра течност

- Неконтролиран Diabetes mellitus
- Секоја историја за претходна интраокуларна хируршка процедура (по можност)

г) Мислење од матичен лекар

- Неконтролирани случаи со дијабетес и артериска хипертензија
- Кардиоваскуларни проблеми
- Други системски заболувања ако ги има (да се одлучи по консултација со матичен лекар)

3. Одлучување за пациенти со системски болести

а) Шеќерна болест

- Критериуми за прием
RBS <160 mgs %
- Критериуми за операција
Шеќер во урина- нула / 1 +
Co FBS <160 mgs % (160-180 mgs %)

б) Хипертензија

- Критериуми за прием
ТА до 160/90 mm Hg
ако > 170/100 – консултација со интернист
- Критериуми за операција
Дијастолен притисок <100 mm Hg

в) Срцеви случаи

- Критериуми за прием
ЕКГ анализа и дозвола од матичен лекар или интернист
- Хируршкиот зафат на катаракта може да се изведе минимум 6 месеци по миокарден инфаркт.

г) Пациенти со бронхијална астма

- Критериуми за прием
Астма контролирана со лекови
Продолжување со лекови во текот на престојот

д) Секоја стоматолошка инфекција, гноен исцедок, или септички фокус треба да се третираат соодветно.

Неопходна е потпишана писмена согласност од пациентот во која тој наведува дека, од страна на хирургот, пред пристапување кон оперативниот зафат е запознаен со сите ризици на хируршкиот зафат, како и евентуални интраоперативни и постоперативни компликации.

4. Премедикација

- Топикално антибиотик: 6 - 8 пати претходниот ден и на денот на операцијата.
(антибиотици на избор - Ciprofloxacin или Gentamycin)
- Diazepam од 5 mg: претходната вечер (не е задолжително)
- Diamox - 2 таблети на еден час пред да оди на операција (по можност)

5. Упатство за дилатација

- Tropicamide со phenylephrine 1 капка на секои 15 мин. - 2 до 3 пати
- 1% Cyclogil 1 капка на секои 15 мин. - 3 пати
- Flug капки за очи -3 пати на секои 15 мин.

6. Лична хигиена на пациентите

- Миене на главата и бричење на брадата претходната ноќ
- Потстрижување на косата, ако е потребно претходно
- Чиста облека

7. Ден на операција

- Анти-дијабетични лекови во согласност со начинот на исхрана
- Пациентите со едно око и пациентите со дијабет да добијат предност на оперативната листа.
- Чиста облека на пациентите
- Хируршка престилка за пациентот
- Лесна храна пред операцијата (препорачливо)
- Тесна зеница за секундарна имплантација на IOL во АС

Предоперативен протокол за други видови на хируршки зафати

DCR: - Dacryocystorhinostomia

Нб, ВГ, ВТ, КТ и ОРЛ мислења, за да се отфрлат системски болести

Контрола на системски болести ако ги има.

Регинална хирургија:

- Мислење од матичниот лекар е задолжително за сите случаи
- Проширена зеница
- Премедикација пред хируршката интервенција
- Пациентот треба да се префрли на носилка
- Фундус дијаграм сликата е задолжителна

Хирургија на глауком :

- Не се шират зениците.
- Манитол да биде даден само ако ИОП е повисок од 25 mmHg.
- Запирање на Pilocarpin 2 дена пред и Propine на оперативното око најмалку 7 дена пред денот определен за операција.
- Користите Tabl. Diamox & Flug да се стабилизира крвно- водената бариера

Детска хирургија

- Да се види општата состојба на детето
- Да се проверат системски вродени деформитети
- Да се забележи возраста на детето за време на испитувањата
- Историја за претходна анестезија или операција
- Нб, Ег и тежина на бебето треба да се испитаат
- Пациентот треба да се прегледа од страна на педијатар пред и по операцијата
- Да се добие согласност од педијатар во писмена форма
- Диететски режим минимум 6 часа пред операцијата

Корнеална хирургија

- ПКП - Кај факични пациенти кога хирургија на катаракта не е планирана, зеницата треба да се собере со Pilocarpine
- Ако се планира хирургија на катаракта со ПКП, зениците треба да се проширени

- ТКР и пенетрирачките повреди – индицирано постигнување на фацијален, а потоа и цилијарен блок
- Pterygium ексцизија со конјунктивална трансплантација и

Бовманова каутеризација – потребно е давање на цилијарен и фацијален блок

Хируршки протокол за хирургија на катаракта

1. Оперативен блок

- Миенење на рацете според задолжителната процедура
- Проверка на сет за итна интервенција (adrenalin, atropin, deriphylline, dexametason, hydrocortison, phenergan, mephentin, diazepam, кислородна боца, интравенозен комплет, шприцеви, фластер, ножици, физиолошки раствор, сет за интубација, аспиратор, итн)

2. Избор на анестезија

- За сите вообичаени пациенти 2% Xylocaine со адреналин (1:100 000) со 1 ампула Hyalase
- Кај пациенти со хипертензија и срцеви болести 2% Xylocaine со 1 ампула Hyalase со Sensorcaine (1:1)

3. Количина на анестетик

- За фацијален блок - 4cc
- За ретробулбарен блок - 3cc
- За перибулбарен блок - 5cc

4. Игли

- За фацијален и перибулбарен блок - No.24, 1 " за еднократна употреба на игли
- За ретробулбарен блок - No.23, 1,5 "поткожна игла

5. Стерилизација на игли

- Автоклавирање на двете погоре наведени игли за 20 мин / за еднократна употреба
- Соодветно чување на иглите.

6. Проверка на историјата на болниот

- Проверка на личните податоци на пациентот.
- Потврда на окото кое треба да се оперира
- Видот на операција
- Типот на катаракта
- Видна остринa со рефракција
- Тонометрија и промивка на канали
- IOL моќ и големина
- Повторна проверка за конкретни системски болести (астма, ДМ (дијабетес мелитус), ХТ (хипертензија), ИСБ (исхемична болест на срцето итн)
- Проверка за секоја комплицирана ситуација како - PXF (псевдо -ексфолијација), луксирана леќа, ригидна зеница итн
- Дали дијабетот е контролиран - FBS <140mg%
ТА <100mmHg дијастолен и <160mmHg систолниот крвен притисок

7. Анестезија

- Ретробулбарен + фацијален блок или
- Перибулбарен блок

8. Хипотонија

- Масажата да биде дигитална.
- Контраиндицирана е кај :
 - Сублуксирана лека
 - Повторена операција
 - Перфорирачка повреда
- Енергична масажа се избегнува во случаи кај :
 - Псеудоексфолијации
 - Миопија
 - Трауматска катаракта
 - Хиперматурна катаракта
 - Проверка на корнеален статус, анестезија

9. Манитол

Индикации

- Замена / вадење на IOL
- Сублуксирана катаракта
- Асоцијација со ретинална аблација или витреални хеморагии (опционално)
 - Трауматска катаракта
 - Секундарна IOL
 - Во определени случаи со глауком
- 2.5 кубика/ kg телесна тежина од 20% Манитол половина час пред операција
 - Да се избегнува кај неконтролираните хипертензивни случаи, срцеви пациенти, и бубрежни заболувања
 - Пред да се започне проверка на ТА, испитување на кардиоваскуларен систем
 - Пациентот се преместува на носила

10. Информирање на хирургот

- Информирање на оперативниот хирург во случај на било каква комплицирана состојба.
- Информирајте други ако операцијата од катаракта / IOL (шефот на операциона сала или директор) има компликации
- Кај пациентите со истото име, проверете ја адресата во детали и наодите на испитуваното око.

11. Одлука во врска со одложувањето на случајот

- Дијабет – Гликемија > 160 мг %
- ТА – дијастолен > 100mmHg, систолиот > 160mmHg
 - Тешко, отежнато дишење
 - Секоја компликација на локална анестезија
 - Позитивен конјунктивални наод (брис)
 - Локални фактори - сите инфекции на капациите и аднексите
 - ИОП повеќе од 30mmHg покрај сите ординирани лекови, освен глауком предизвикан од хиперматурна лека

Дефинитивната одлука за одложување на случајот ја носи хирургот во договор со шефот на операциона сала и директорот на установата.

12. Управување со компликации при анестезија**I. Вазовагална синкопа**

- Ова е најчеста компликација
- Пациентот да се легне во лежечка позиција и да се подигнат нозете
- Во собата треба да има чист воздух.
- Пациентот треба да се ослободи од облеката.
- Следење на пулсот и ТА
- Дајте интравенски една ампула атропин ако постои брадикардија или хипотензија.
- Да се држи опремата за реанимација секогаш подготвена - кислороден цилиндар, ендотрахеална туба, ларингоскоп, амбу туба, венски сет, лекови за итни случаи
- Периодична проверка на истекот на датумите на лековите за итни случаи.
- Да се информираат анестезиолог или лекар доколку пациентот нема соодветно опоравување

II. Напади

- Пациентот треба да се легне
- Завртете го на страна
- Вметнување на air way
- Интравенски диазепам ако е потребно
- Терапија со кислород

III. Ретробулбарна хеморагија

- Да се изврши притисок на окото и да се постави голем завој
- Почнете со Диамокс, проверете тензија
- Латерална кантотомија ако е потребно
- Одложете ја операцијата
- Ако е можно фундус испитување

ХИРУРГИЈА**1. Пациентот**

- Проверете го името на пациентот

2. Пребришување и тоалета

- Бетадин капки барем 5 мин. пред операција
- Веѓите и трепките да се чистат правилно со Бетадин
- Да се користи пластична престилка по можност

3. Рефлектор

- Најпрепорачан жичен рефлектор

4. Лигамент шиене**5. Конјунктивален флап**

- Се преферира флапот во форникс
- Одвојување на конјунктивата, а потоа на Теноновата капсула

- Одвојувањето на конјунктивата треба да биде еднаква или дел повеќе од корнеалената секција

6. Каутеризација

- Контраидицирано кај стари склерити и склерално истенчување

7. Рез

- Да се избегнува единствен рез
- Најдобро е 2 или 3 рамни реза
- Идеална страна е горна паралимбална
- Големина - 11-12 милиметри

Голем рез се преферира во следниве случаи:

- I. Меко око
- II. Црно јадро(нуклеус)
- III. Миопија
- IV. По операцијата за ретинална аблација
- V. Кај постар пациент
- VI. Мала ригидна пупила (зеница) (на пример, Псеудоексфолиативен синдром - PEX)

Помали секции се преферираат за помладите пациенти.

8. Користење на вискоеластик

- Користете вискоеластик во сите случаи.

9. Капсулотомија

- 6 mm отворање или
- линеарна капсулотомија или
- капсулорексис

10. Вадење на јадрото (породување)

- Препорачан е мануелен метод
- Кај многу меко око - хидро дисекција - да се земе јадрото во предна комора, екстракција со иригација.

11. Иригација и аспирација

- Се користи Simcoe канула – Кај случаи со позитивен притисок - затворена комора - треба да се направат аспирација или сува виско-аспирација

12. IOL вметнување

- Се препорачува едноделна, биконвексна, ПММА леќа, модифицирана со С јамка, без дупка, (со големина на оптичкиот дел 6 - 7mm, со должина 13-14mm)
- Под воздух или вискоеластик
- Направете шиене, ако има позитивен притисок пред имплантирање на IOL.

13. Сутури

- Радијални со еднакви дистанци, или, континуирани сутури
- Соодветна затегнатост
- Број на конци што одговара на резот
- Порамнување на конци
- Сутури со конци 9-0 или 10-0

14. Субконјунктивална инекција

- Се користи 1 / 2 мл. Дексаметазон + 1 / 2 мл Ген-тамин. Ако ткивната манипулација е помала, Дексаметазонот може да се избегне.
- Инекцијата се дава во долниот форникс.

ФАКО - ХИРУРГИЈА НА КАТАРАКТА

1. Корнеална инцизија:

- Големина на тунелот од 3,2 мм, по можност 2,8 мм ; 2,4 мм ; 2,2 мм, или 1,6 мм
- Низ провиден дел на рожница, најдобро темпорално

2. Секундарна инцизија под прав агол на претходната

- Големина 0,8 мм ; 1,1 мм, или 1,6 мм една, а ако е бимануелна техника две такви секундарни инцизии
- Секундарниот рез се прави низ провидниот дел на рожницата

3. Вискоеластик

4. Капсулотомија:

- Најпосакувана кружна континуирана капсулорексис

5. Хидро -дисекција

- Се инјектира течност под капсула да се раздвојат кората од капсулата
- Се инјектира се додека не се добие бран од течност и правилно ротирање на јадрото

6. Факоезулмификација на јадрото

- Најдобро е на четири дела
- Треба да бидат згрижени корнеа, ирис, зонули, задна капсула.

7. Аспирација на фрагменти со Фако-чоп техника

- Аспирација на периферни маси на леката
- Треба да бидат згрижени корнеален ендотел и ирис

8. Вискоеластик во лекната кеса

9. IOL Имплантација:

- Ако е мала инцизија треба да се прошири

10. Интегритет на комората:

- Ако инцизија има протекување, да се стават соодветни конци

11. Субконјунктивална инекција

Медицински материјали

- Рингер лактат во стаклено шише што треба да биде стерилизирано во автоклав и изладено пред употреба
- IOL- двете страни треба да се измијат (намокрт) пред имплантација
- Треба да се преземат соодветни мерки на претпазливост пред повторното шиене
- Една ампула од адреналин (0,5 ml)

За време на оперативниот зафат:

Кај срцеви болни:
 Да се продолжи со вообичаената терапија
 Без адреналин и фенилефрин
 Да се обезбеди количка или носилка
 Не треба да се користи каутеризација кај пациенти со пејс-меркери.
 Присуство од лекар анестезиолог (по можност)

Кај астматичари:
 Посебна грижа за вентилација додека пациентот е покриен
 Користете кислород за време на операцијата, ако пациентот се чувствува непријатно.
 Амп. Аминофилин (Теофилин) и/или Дексаметазон и.в.
 Исклучете ја климата (опционално)

ПОСТОПЕРАТИВНО ВОДЕЊЕ

Рутинско управување со некомплицирани случаи:

Обавезна хоспитализација на ЕССЕ, минимум едно деноноќие, по можност неколку денови, во соодветна 24 часовна болничка установа. Кај непланирана конверзија од Phaco во ЕССЕ, исто така хоспитализација во соодветна болничка установа со 24 часовна континуирана заштита.

Кај рутинска Phaco - операција отпуштање дома истиот ден кога е извршена интервенцијата.

Предвидена операција на ECCE IOL / без IOL / Phaco – при преглед

Прво прегледување може да се направи 8 часа по операцијата.

Побарајте ги следните наоди (да се дилатира зеницата):

- Рез – составени ивици на раната/ пропуштање од раната / раната зјае
- Корнеа - Епителијален дефект, едем,
- Предната комора
- хифема, хипопион, кортикални маси, длабочина на комората.
- Ирис
- Иритис, фибринска реакција
- IOL
- Центрирање
- Пупила
- Форма, поставеност, мобилност,
- Задна капсула – заматеност, пукнатина (ruptura), витреални нарушувања
- Витреус
- нарушување
- Црвен рефлекс

Главната цел на постоперативното испитување во утринските часови е да се бараат рани знаци на инфекција, Оперираниот мора да се задржи на стероиди и да се превземат други интензивни мерки.

Рутински лекови

Рутински антибиотски и стероидни капки за очи се применуваат 4 до 5 пати на ден. Mydriatic / Cycloplegic 1x на ден. Непосредно постоперативно по потреба се користат аналгетски таблети.

При испитување

Го советуваат пациентот во врска со дозирање на стероидни капки

- 4 пати на ден - 15 дена
- 3 пати на ден - 15 дена
- 2 пати на ден - 15 дена
- еднаш на ден - 15 дена
- Циклоплегиси 1 капка за 15 дена. (Опционално)
- Мерки на претпазливост
- Лекови
- Итни повици
- Рутински контроли

Решавање на оперативните компликации:

I) Едем на капак / хемоза на првиот постоперативен ден може да се додаде со НСАИЛ (нестероидни анти-инфламаторни лекови). Мора да се бараат знаци на инфекција, ако се поврзани со поинтензивна болка.

II) Широки рани, пролабиран ирис, скинати конци:

Кај овие случаи потребно е повторно затворање на раната, се применуваат само антибиотски капки. Ако е потребно пациентите можат да добијат и парентерално стероиди, при што им се објаснуваат причините.

III) Корнеа

а) Набори и оток – потребно е набљудување, аплицирање на стероидни капки, и капки од групата на бета-блокатори ако е потребно.

б) Одлепување на Десцементова мембрана – се ресутурира ако е големо, се вбригува воздух во предната очна комора со репозиција на Десцементовата мембрана.

в) Епителијален дефект – се дава антибиотска маст и завој. Се контролира следниот ден.

IV) Предната очна комора

а) Плитка предна очна комора - се прегледува интегритетот на раната, интраокуларниот притисок и соодветно се третира.

Испитување на фундусот-Ако се јави хориоидално одлепување, се третираат со системски стероиди, а ако е потребно може да се планира пункција после 5 дена.

б) Hyphema:

Мирување, витамин Ц, стероидни капки.

Планирање за промивка на предната очна комора по 3 до 5 дена.

в) Присутен кортекс:

- Иригација и аспирација на кортикалните маси треба да се направи под следните околности.
- Ако постои парче од јадрото или кортексот
- Ако постои дел од кортекс зад IOL
- Ако голем дел од кортексот во предната очна комора го препокрива пупиларниот дел

V) Ирис

Иритис: лесен / умерен / тежок со присутни фибрински мембрани

Ако нема инфекција, а има само воспаление се започнува со стероиди, се врши добра дилатација на зеницата, се даваат стероиди субконјунктивално и системски ако е потребно.

Нуроруоп:

Се проценува дали е инфекција или инфламација

Ако е инфламација се почнува со интензивен третман со стероиди, заедно со циклоплегик.

Ендофталмитис

При корнеална инфилтрација / инфекција: се започнува со интензивен топикален антибиотски третман со антибиотици со широк спектар.

Мислење од одделот за ретина / Мислење од одделот за корнеа.

За итни случаи потребно е да се планира пункција на предната очна комора или витреална пункција и апликација на антибиотик интравитреално:

(Ванкомицин - грам позитивни, амикацин / цефтазим - грам негативни бактерии)

Честа апликација на антибиотски капки (секој час или половина час) е подобро отколку давање субконјунктивална инјекција.

Системски антибиотици може да се дадат веднаш.

Ако нема одговор на локално и интравитреално аплицирани антибиотици се пристапува кон витректомија.

Пред оперативниот зафат треба да се ревидира микробиолошкиот наод.

Се прави повторно микробиолошко испитување и антибиограм се до добивање на негативен наод.

Потребно е да се провери повторно проодноста на солзните канали и дијабетичниот статус.

VI) Зеница:

Деформацијата на зеницата настанува како резултат на вметнување на предната капсула на леката или дел од стаклестото тело низ раната или поради раскин на сфинктерот на зеницата.

Поретко настанува поради присуство на хаптикот на интраокуларната лека во предната очна комора или пролабирање на ирисот низ раната.

VII) IOL позиција:

Погледни за центрирање, сублуксација и дислокација.

Хаптик во предната комора:

Да се продолжи со антибиотски капки за очи, да се запре со локални стероиди и да се пристапи кон рано репозиционирање.

VIII) Заден капсуларен раскин:

Со пролабирање на витреус/без пролабирање на витреус.

Решавање

- Ако стаклестото тело е присутно во раната, треба да се направи витректомија.

Цело стаклесто тело треба да се отстрани од раната.

Да се продолжи со стероиди за подолго време, заедно со НСАИЛ.

IX) Leucosocia или слаб вид со нормален наод на преден сегмент

Детално испитување на заден сегмент

Време на реоперирање:

1. Случаи кои треба да се решаваат веднаш.

а) Хаптик во предна комора

б) Пропалс на ирис

в) Скинати конци

г) Отворена рана

2. Децентрација (времето зависи од клиничката проценка)

Рутинско следење

Phaco

1 от ден – Преглед на биомикроскоп

1 та недела – Определување на видна острина со стенопеично стакло, преглед на биомикроскоп и испитување на очното дно.

Ако видната острина е помалку од 6 /12 ,да се контролира рефракција и да се прегледа очно дно.

1 от месец - Рефракција, преглед на биомикроскоп и испитување на фундусот. Ако видната острина е добра , се дава рецепт за очила

Ако видната острина не е добра, да се погледне фундус.

Предвидено за ECCE IOL:

1-та и 4-та недела – Се определува видна острина со стенопеично стакло, се врши преглед на биомикроскоп и испитување на фундусот.

8-та недела – Се определува видна острина со стенопеично стакло, се дава рефракција ако е потребно , се врши преглед на биомикроскоп и испитување на фундусот. Се врши отстранување на конците ако е потребно.

Ако видната острина не е добра - се бара причина, се врши детален преглед на фундус .

Третман во вонредни состојби:

1. Во случај на тежок пост-оперативен иритис, треба да се спроведе итен третман.

2. При појава на нуроруоп според клиничка проценка дали се работи за воспаление или инфекција , се третира соодветно.

3. Преглед за неправилен астигматизам поради слабост на раната- при што се врши ресуруирање ако е потребно.

4. При појава на некроза на склерата се прекинуваат стероидните капки и се користи само антибиотска маст и НСАИЛ.

Отстранување на сутурите

- Индикација за отстранување на сутурите: 8-о конци се вадат после 8 недели додека 10-о конци се вадат доколку тоа е потребно.

- Ако сутурата предизвикува акумулација на слуз се отстранува, но ако интегритетот на раната после вадењето не е добар треба да се разгледа за ресутурација.

- Ако е направено отстранување на сутурите, се даваат топикални антибиотици од широк спектар на секој час во текот на првиот ден и 4 пати на ден во текот на една недела.

Специјални упатства за време на отпуштањето од болница

- Се препорачува да не се мие главата во текот на првите 3 недели

- Нормална исхрана од денот на операција (течна диета 2 часа по операцијата)

- Да не се капе и нурка во езеро или река 3 месеци

- По отстранување на сутурите да не се капе и нурка во езеро или река 1 недела.

- Гледање телевизија и читање (во рок од една недела после Phaso интервенција, и 15 дена после ECSE)

- Да не се крева тешко најмалку 2 месеци

- Темни очила да се користат еден месец за надворешни активности.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
779.**

Врз основа на член 11 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10 и 11/12), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ
НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА
ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ, СОСТАВУВАЊЕ НА
ПРЕСМЕТКИТЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКИТЕ
ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ
- УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, составување на пресметките и доставување на пресметките до Министерството за финансии - Управа за јавни приходи ("Службен весник на Република Македонија" број 8/09, 105/09 и 141/10), во член 1, став 2 точка 1 зборовите: "септември 2012" се заменуваат со зборовите: "декември 2012", а зборовите: "зголемено за 10%" се заменуваат со зборовите: "зголемено за 5%".

Точките 4 и 5 се бришат.

Точките 6, 7 и 8 стануваат точки 4, 5 и 6.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-577/1
26 јануари 2012 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**780.**

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 158/11 и 185/11), министерот за транспорт и врски, донесе

**М Е Т О Д О Л О Г И Ј А
ЗА ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со оваа методологија се пропишува начинот на процена на пазарната вредност на недвижен имот.

Процената на вредноста на недвижен имот се врши во случај на:

- пренос на правото на сопственост,
- определување на вредност на капитал во случаи во кои доаѓа до промена на вредноста и структурата на капиталот и при статусни измени,
- стечајна постапка и ликвидација,
- финансирање и подигање на хипотекарен и заповожен кредит,
- пребивање на побарување,
- постапка за експропријација,
- инвеститорски консалтинг и
- во други случаи предвидени со закон.

Член 2

Под недвижен имот, согласно оваа методологија, се подразбира станбени куќи (градби за индивидуално домување), станбени згради (градби за колективно домување), објекти за групно домување, објекти за времено сместување, објекти за комерцијални и деловни намени, објекти за јавни институции, објекти за производство, објекти за дистрибуција, сервиси, објекти за спорт и рекреација, меморијални простори и инфраструктура кои се утврдени со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Законот за градење и градежно земјиште.

Член 3

На објектите од член 2 на оваа методологија (во понатамошниот текст: градежни објекти) се врши процена во целина или на нивен посебен дел како функционална целина.

Член 4

Со оваа методологијата се проценува пазарната вредност на недвижниот имот врз основа на правила и стандарди за процена кои ги вклучуваат меѓународните стандарди за процена на пазарната вредност како и стандардите утврдени со закон.

Член 5

Вредноста на недвижниот имот согласно оваа методологија се одредува со примена на следниве методи:

1. Статички метод

1.1. Трошковен метод со кој се утврдува градежната вредност која со вреднување на локациски (зонски) погодности претставува најблиска пазарна вредност и

2. Динамички методи

2.1. Метод на капитализација на заработувачка од издавање на градежните објекти или посебните делови од градежните објекти под закуп, односно дефинирање на приходи и трошоци кои недвижниот имот може да ги оствари во иднина за одреден период, а се однесува само на профитот од конкретниот недвижен имот што е предмет на проценка.

2.2. Метод на споредливи показатели за реализира- на продажба на споредлив недвижен имот на споредли- ва локација.

Статичкиот метод е задолжителен, а динамичките методи се корективни методи доколку проценителот располага со соодветни податоци за проценка.

II. ПРОЦЕНА НА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ НА ГРА- ДЕЖНИ ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

Член 6

Основните елементи за проценка на градежната вредност на градежните објекти или посебните делови од градежните објекти се: темели, тип на конструкција, скали и лифтови, термичка изолација, фасада, кровна конструкција, прозори, врати, подови, занаетчиски ра- боти, инсталации, санитарии и друга опрема и ексклу- зивност на градбата.

Под ексклузивност од став 1 на овој член се подраз- бира посебен вид на градба и употреба на висококвали- тетни градежни материјали (нестандардни материјали и изведба) и ексклузивни локации, при што е дозволе- на употреба на зголемен број на бодови за ставките на ексклузивност до најмногу 25%.

Ексклузивноста на градбата треба да биде посебно образложена во Извештајот за проценка.

Член 7

Градежната вредност на градежниот објект или по- себниот дел од градежниот објект се одредува врз ос- нова на градежните карактеристики на објектот, при што се добива број на бодови за градежната вредност, кој се пресметува на начин за утврдување на градеж- ната вредност на недвижен имот даден во Прилог 2 кој е составен дел на оваа методологија.

Градежната вредност на градежните објекти, посеб- ните делови од градежните објекти, градежното земји- ште и други градежни објекти се утврдува во пресме- тковни бодови по м2 редуцирана површина за зградите и другите градежни објекти и по м2 површина за земји- ште, во зависност од видот на имотот и според основни и дополнителни елементи содржани во оваа методоло- гија и во прилозите на оваа методологија.

Член 8

Податоците за нарачателот, намената на процената, општите податоци за недвижниот имот и за површина- та на градежниот објект или посебниот дел од градеж- ниот објект се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на ова методологија.

Редуцирана површина на недвижен имот како осно- ва за проценка се пресметува како збир на подните по- вршини меѓу внатрешните сидови на поединечните станбени, деловни и други простории (нето површина), 25% од површината на терасите, 50% од површината на балконите и 75% од површината на лоѓиите.

Во станбени згради во редуцирана површина се оп- фака и подрумот со 30% од површината на подрум.

Површината се определува според податоците од имотен лист, геодетски елаборат или проектна доку- ментација, а ако такви не постојат, со мерење.

Член 9

Градежната вредност на градежни објекти и посеб- ни делови од градежни објекти се пресметува според бодови дадени во Прилог 2 кој е составен дел на оваа методологија, со следната содржина:

1. темелење на објектот - темели од камен или циг- ла, бетонски и армиранобетонски темели, специјални темели, се вреднуваат по м2 редуцирана површина;

2. вид на конструкција: армиранобетонска асеиз- мичка градба, армиранобетонска масивна градба, сида- ни згради со дрвени меѓукатни конструкции или меѓу- катни конструкции од челични профили, челични кон- струкции или комбинирани челични и армиранобетон- ски конструкции, бондручни објекти, дрвени или други монтажни конструкции, настрешници, објекти од кер- пич - непечена тула, според пресметковни бодови по м2 редуцирана површина;

3. скали и лифтови

- надворешни и внатрешни скали - бетонски, арми- ранобетонски, без обработка и со обработка, дрвени, челични или во комбинација на материјали, се пресме- туваат по м2 редуцирана површина,

- лифтови за превоз на луѓе и теретни лифтови, по м2 редуцирана површина;

4. термичка изолација - внатрешна и надворешна со стиропор, стиропор со подконструкција, тервол и тер- вол со подконструкција, сендвич сидови со стиропор или тервол, според пресметковни бодови по м2 редуци- рана површина;

5. фасада, од кал, од обичен малтер без прскање, од обичен малтер со прскање, од племенит или пластичен малтер, од вештачки камен или натур бетон, керамички плочки или фугирана тула, од мермер или стакло, фа- сада со изолација - тип демит, алупанели, според прес- метковни бодови на м2 редуцирана површина, а за при- мена на повеќе фасадни обработки на еден објект - комбинирани фасади, се применуваат бодови според процентуална застапеност на поединечна обработка на фасада;

6. кровна конструкција и кровен покривач - непро- одна тераса (рамен кров), делумно проодна тераса, др- вена кровна конструкција со изолација и без изолација, армиранобетонска коса плоча, челична кровна кон- струкција (фабрикувани елементи - сендвичи), лантер- ни (стаклени, ПВЦ и друго), со кровен покривач од ке- рамида, пластифициран и поцинкуван лим, салонит, шиндра - тегола, се пресметува според пресметковни бодови по м2 редуцирана површина;

7. фасадна столарија (прозорци) - дрвени едноструки и двоструки, алуминиумски, ПВЦ прозори, прозори од црна браварија, прозори од комбиниран профил дрво-алуминиум, со обично или термопан застаклување, рото оков, се пресметуваат според м2 редуцирана површина;

8. врати - дрвени, таблести, дуплошперувани или тип медијапан, тесарски - ковани, ПВЦ врати со исполна, метални врати со исполна, алуминиумски и стаклени врати, се пресметуваат според м2 редуцирана површина;

9. подови - од гранит, мермер или вештачки гранит и мермер, дабов или буков паркет, ламинат, дасчани подови - бродски под, под нут и федер, керамички плочки, терацо, синтетски или ПВЦ материјали - топол под, цементна кошулка, подови со премази - киселоотпорни подови, подови од бетон, се пресметуваат према м2 редуцирана површина, а при примена на повеќе подни обработки во еден објект, се применуваат бодови според процентуална застапеност на поедини подови и

10. занаетчиски работи како што се:

- плакари според типот и големината на плакарите, заштита на прозорци, облога на сидови, електрична инсталација, тела за греење - ладење, извори на топлина, останати позиции, водовод и канализација, електрика (монофазна, трофазна), топловодно греење, безбедносни системи, телефонска инсталација, громобранска инсталација, домофонска инсталација, се пресметуваат според пресметковни бодови по м2 редуцирана површина,

- санитарна и друга опрема се вреднува по парче (број на елементи од соодветната опрема) и збирот од овие бодови се дели со редуцираната површина и се додава на вкупниот број на бодови за градежна вредност.

Член 10

Збирот на пресметковните бодови за секој од основните елементи ја претставува градежната вредност (во натамошниот текст ГВ) на која се пресметува амортизација и тоа:

- за објекти од бетон, армиран бетон, комбинирани од метал и армиран бетон, до десет години старост на објектот 0%, а над десет години 1,0% годишно, најмногу до 30% од градежната вредност.

- за објекти од дрво и метал до пет години старост на објектот 0%, а над пет години 2% годишно за објекти од метал и 3% годишно за објекти од дрво, најмногу до 40% од градежната вредност.

Процентот на амортизација, по оценка на проценителот може да биде зголемен за степенот на функционална амортизираност на градежниот објект или посебниот дел од градежниот објект (несоодветен по габарит - површина и висина, по градежни материјали, функционална неадаптибилност или несоодветно одржување).

Член 11

Кај повеќе ката кои се функционално и градежно поврзани, процената се прави за секој кат поодделно, во согласност со намените на градежните објекти или посебните делови од градежните објекти утврдени во имотните листови.

Член 12

За позиции кои не се опфатени во обрасците со дефинирани бодови, проценителот сам ги дефинира бодовите врз основа на искусствени сознанија за чинење на одредени позиции и нивно учество во цената на недвижниот имот, во сооднос со постојните бодови на слични позиции во прилозите.

III. ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

Член 13

Дополнителни елементи според кои се проценува коригираната амортизирана градежна вредност (во натамошниот текст КАГВ) на недвижниот имот се корекциите за големина и структурата на станбени куќи и станбени згради.

За станбени куќи и станбени згради, бројот на бодови за градежната вредност на ста-тот се корегира со еден од следните коефициенти утврдени во Прилог 3 кој е составен дел на оваа методологија и тоа:

- за станбени единици со површина до 35 м2 коефициент 1,20;
- од 36 до 45 м2 коефициент 1,10;
- од 46 до 65 м2 коефициент 1,00;
- од 66 до 85 м2 коефициент 0,95;
- преку 86 м2 коефициент 0,90.

Во зависност од структурата на станбената куќа и станбената зграда, дополнителни корекции се утврдени во Прилог 3 на оваа методологија и тоа:

- индивидуална станбена куќа или станбена куќа со најмногу 3 стана коефициент 1,20;
- станбена зграда со повеќе од 3 стана коефициент 1,10;
- станбена зграда со повеќе од 10 стана коефициент 1,00;
- станбена зграда со повеќе од 20 стана коефициент 0,95;
- станбена зграда со повеќе од 30 стана коефициент 0,90.

Овие корекции се последователни и корекцијата се врши на последната добиена вредност на бодови.

Член 14

Дополнителни елементи според кои се проценува коригираната амортизирана градежна вредност (во натамошниот текст КАГВ) на недвижниот имот се корекциите за големина и структурата на деловни простори - продавници и дуќани и деловни простори - администрација.

Во зависност од големината на деловни простори - продавници и дуќани, утврдениот број на бодови за градежната вредност, утврден во Прилог 4 кој е составен дел на оваа методологија, се корегира со еден од следните коефициенти:

- до 25м2 коефициент 1,30;
- од 25 до 50м2 коефициент 1,20;
- од 50 до 100м2 коефициент 1,10;
- 100м2 коефициент 1,00;

- од 100 до 200м² коефициент 0,90;
- од 200 до 300м² коефициент 0,80 и
- над 300м² коефициент 0,70.

Во зависност од големината на деловен простор - администрација, утврдениот број на бодови за градежната вредност, дадени во Прилог 5 кој е составен дел на оваа методологија, се корегира со еден од следните коефициенти:

- до 25м² коефициент 1,20;
- од 25 до 50м² коефициент 1,10;
- од 50 до 100м² коефициент 1,00;
- од 100 до 200м² коефициент 0,95;
- од 200 до 300м² коефициент 0,85 и
- над 300м² коефициент 0,80.

Член 15

Макролокациските (зонски) погодности (МаЛУ) го вреднуваат просторот според местоположбата во Градот - населеното место и се различни за станбени и деловни објекти.

За станбени објекти, дадени во Прилог 3 кој е составен дел на оваа методологија, се вреднуваат локациски погодности за: централно градско подрачје, пошироко централно градско подрачје, урбанизирани населби во пошироко градско подрачје, урбанизирани стари градски јадра во централно градско подрачје, неурбанизирани стари градски јадра во централно градско подрачје, пошироки делови на градот, населби на периферија на градот.

Се вреднува и близина на примарно здравство, детски градинки, основно образование, снабдувачки центри - пазари, трговски центри, угостителство, културно-забавни содржини, јавни зелени површини, детски игралишта и урбана опрема, близина на сообраќајници со јавен превоз.

За деловни простори продавници и дуќани, дадени во Прилог 4 кој е составен дел на оваа методологија, се вреднуваат простори во градски центар - трговски центри и комплекси, издвоени деловни простори во централно градско подрачје, останат дел од централно градско подрачје, пошироко градско подрачје, комплекси на прометно место, издвоени деловни простори во пошироко градско подрачје и услови за паркирање.

За деловни административни простори, се вреднуваат простори во градски центар - трговски центри и комплекси, издвоени деловни простори во централно градско подрачје, останат дел од централно градско подрачје, пошироко градско подрачје, комплекси на прометно место, издвоени деловни простори во пошироко градско подрачје и услови за паркирање.

За деловни згради во стопанство (производни погони, хали, складишта и сл.) дадени во Прилог 6 кој е составен дел на оваа методологија, се вреднуваат простори во индустриски и стопански зони, пошироко градско подрачје, надвор од градско подрачје, близина магистрален пат, близина на регионален пат, близина на локален пат и царински терминал.

За бензински станици (бензинска пумпа со придружни содржини) дадени во Прилог 7 кој е составен дел на оваа методологија, се вреднуваат објекти во централно градско подрачје, пошироко централно градско подрачје, пошироко градско подрачје, бензинска станица на магистрален пат, бензинска станица на регионален пат и бензинска станица на локален пат.

Член 16

Микролокациските погодности (МиЛУ) го вреднуваат недвижниот имот во рамки на објектот.

За станбени функции, дадени во Прилог 3 на оваа методологија, се вреднува катноста на објектот, ориентација на станот, осончување - инсолација на станот, услови за паркирање и можности за користење на дворно место.

За деловни простори продавници - дуќани, дадени во Прилог 4 на оваа методологија, се вреднува местоположба по катност, ориентација кон пешачка улица, кон сообраќајница, излози од една страна, излози од две или повеќе страни, можност за користење на простор пред објектот, приод со возило.

За деловни административни простори, дадени во Прилог 5 на оваа методологија, се вреднува местоположба по катност и приод со возило.

За деловни згради во стопанство (производни погони, хали, складишта и сл.) дадени во Прилог 6 на оваа методологија, се вреднува местоположба по катност.

Корекциите за макролокациски (зонски) услови и микролокациски услови се збирни за сите позиции кои имаат влијание на атрактивноста на просторот.

Член 17

Поради различна атрактивност на градовите, се врши корекција на вкупните бодови за корегирани амортизирана градежна вредност (КАГВ), макролокациските (зонски) услови (МаЛУ) и микролокациските услови (МиЛУ) со следните коефициенти:

- Скопје коефициент 1,00,
- Битола, Прилеп, Куманово, Охрид, Струга, Тетово, Гостивар, Струмица, Велес и Штип коефициент 0,7 и
- Останати градови во Републиката коефициент 0,5.
- За населени места (села) и простори надвор од населбите и градежните реони, корегирани бодови за градот се корегираат дополнително со коефициент 0,8.

Член 18

Вкупната вредност на недвижниот имот (ВВ) се добива според следната формула како производ од вкупниот број на бодови за еден 1 м² простор (ВББ = (КАГВ + МаЛУ + МиЛУ) x КГ, помножен со редуцираната површина на просторот и вредноста на бодот (ВБ).

Вредноста на бодот (ВБ) од став 1 на овој член изнесува 0,46 евра во денарска противвредност пресметан по среден курс на Народна банка на Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ НА ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ**Гаражи****Член 19**

Пазарната вредност на гаражите и гаражните места се проценува според следниве елементи:

Амортизираната градежната вредност се одредува на ист начин како и на објектите од член 2 на оваа методологија, а макролокациските погодности се вреднуваат со 30% од бодовите утврдени за станбениот или деловниот објект (30% од бодовите утврдени за централно градско подрачје, пошироко централно градско подрачје, урбанизирани населби во пошироко градско подрачје, урбанизирани стари градски јадра во централно градско подрачје, неурбанизирани стари градски јадра во централно градско подрачје, пошироки делови на градот, населби на периферија на градот за станбени објекти и трговски центри и комплекси, издвоени деловни простори во централно градско подрачје, останат дел од централно градско подрачје, пошироко градско подрачје, комплекси на прометно место, издвоени деловни простори, услови за паркирање кај поголеми трговски центри и сл. за деловни простори.

Помошни објекти**Член 20**

Пазарната вредност на помошните објекти (шупи, штали, плевни и амбари) се пресметува според амортизираната градежна вредност и се одредува на ист начин како и на објектите утврдени во член 2 од оваа методологија.

Според намената на овие објекти, тие немаат атрактивност за продажба и не се вреднуваат со локациски погодности и кај нив, пазарната цена е иста со градежната цена.

Бензински станици**Член 21**

Пазарната вредност на бензинските станици зависи од категоријата на сообраќајницата покрај која се наоѓаат и другите содржини во склоп на станицата (продавници, угостителство, сместување).

Амортизираната градежна вредност на објектите се одредува на ист начин како и на објектите утврдени во член 2 од оваа методологија.

Кај бензинските станици се врши проценка на изведената инфраструктура (партерно уредување и инфраструктура - приоди до точилни места, паркирање, заштитни појаси околу резервоари за гориво, осветлување, огради, настрешници за точилни апарати).

Партерното уредување и инфраструктурата се проценуваат по трошковна метода, без корекции за локациски услови.

Одморалишта, хотели, мотели**Член 22**

Пазарната вредност на одморалишта, хотели и мотели во најголема мера е зависна од атрактивноста на локалитетот, сообраќајната поврзаност, близина на плажа, скијачки терени, рекреација, потоа периодот на работа - на искористеност на објектот во зависност од сезоната, условите што ги пружа објектот како вонпансионски услуги.

Амортизираната градежна вредност на објектите се одредува на ист начин како и на објектите утврдени во член 2 од оваа методологија.

V. ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ НА НЕИЗГРАДЕНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**Член 23**

При утврдување на пазарната вредност на градежно неизградено земјиште се зема предвид можноста за градба која се предвидува на градежната парцела, според важечките урбанистички планови и урбанистичко планска документација согласно закон.

Вредноста на земјиштето се дефинира како процент од пазарната вредност на идната градба на таа градежна парцела.

Процентот на учество на градежното земјиште во вредноста на објектот е менлива категорија и е во зависност од атрактивноста на градежната парцела односно опременоста на истата со објекти на комунална инфраструктура како што е изградена водоводна и канализациона мрежа, топловодна или гасоводна мрежа, струја, сообраќајна поврзаност, близина на град и населено место, близина на железница, царински терминал, опкружување).

VI. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ**Член 24**

Извештајот за проценка, освен прилозите од оваа методологија, содржи и текстуален дел со податоци за нарачателот на проценката, намена на проценката, опис на урбанистичкиот и сопственичкиот статус на недвижниот имот - предмет на проценка, градежните карактеристики, методите со кои се врши проценка и заклучок за усвоената пазарна цена на недвижниот имот.

Извештајот за проценка содржи и одреден број на фотографии од надворешноста и внатрешноста на објектот - предмет на проценка како илустрација на градежните карактеристики на објектот.

Член 25

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3456
13 февруари 2012 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

ПРИЛОГ 1

ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ														
1	НАРАЧАТЕЛ НА ПРОЦЕНА													
2	НАМЕНА НА ПРОЦЕНА													
ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ														
3	СОПСТВЕНИК													
4	АДРЕСА НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ													
5	БРОЈ НА ИМОТЕН ЛИСТ, КП, КО													
6	ГОДИНА НА ГРАДБА													
7	- Површина на градежниот објект или посебниот дел од градежниот објект во м ²													
8	- Редуцирана површина на градежниот објект или посебниот дел од градежниот објект во м ²													
- Редуцирана површина на градежниот објект или посебен дел од градежниот објект е збир на корисните површини на просториите помножена со следните коефициенти: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">- Станбени, деловни и други простории</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- Лоџии</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0.75</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- Балкони</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0.50</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- Тераси</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0.25</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- Помошни простории</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0.50</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- Помошни простории - подруми во повеќесемејни станбени згради</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0.30</td> </tr> </table>			- Станбени, деловни и други простории	1.00	- Лоџии	0.75	- Балкони	0.50	- Тераси	0.25	- Помошни простории	0.50	- Помошни простории - подруми во повеќесемејни станбени згради	0.30
- Станбени, деловни и други простории	1.00													
- Лоџии	0.75													
- Балкони	0.50													
- Тераси	0.25													
- Помошни простории	0.50													
- Помошни простории - подруми во повеќесемејни станбени згради	0.30													

ПРИЛОГ 2

Процена на градежна вредност и амортизирана градежна вредност на градежен објект или посебен дел од градежен објект во бодови				
Градежни карактеристики		Опис на позицијата	Број на бодови	Вкупен број на бодови
1. ТЕМЕЛИ				
	1.1.	Бетонски и армиранобетонски темели	26	
	1.2.	Темели од камен или цигла	30	
	1.3.	Специјални фундаирања	52	
2. ТИП НА КОНСТРУКЦИЈА				
	2.1.	Армиранобетонска скелетна конструкција (асеизмичка градба), со сите сидарски работи, за висина на простории до 2,70м.	388	
	2.2.	Армиранобетонска скелетна конструкција (асеизмичка градба), со сите сидарски работи, за висина на простории од 2,70-3,00м.	400	
	2.3.	Армиранобетонска скелетна конструкција (асеизмичка градба), со сите сидарски работи, за висина на простории над 3,00м.	412	
	2.4.	Сидани згради со армиранобетонска меѓукатна конструкција со сите сидарски работи за висина на просториите до 2,70м.	290	
	2.5.	Сидани згради со армиранобетонска меѓукатна конструкција со сите сидарски работи за висина на просториите од 2,70-3,00м.	299	
	2.6.	Сидани згради со армиранобетонска меѓукатна конструкција со сите сидарски работи за висина на просториите над 3,00м.	308	
	2.7.	Сидани згради со дрвена меѓукатна конструкција со сите сидарски работи за висина на просториите до 2,70м.	283	
	2.8.	Сидани згради со дрвена меѓукатна конструкција со сите сидарски работи за висина на просториите од 2,70-3,00м.	292	
	2.9.	Сидани згради со дрвена меѓукатна конструкција со сите сидарски работи за висина на просториите над 3,00м.	301	
	2.10.	Челична конструкција или комбинарана армиранобетонска и челична носечка конструкција со исполна од сидарија или челични елементи за висина на прстоиите до 2,70м.	465	
	2.11.	Челична конструкција или комбинарана армиранобетонска и челична носечка конструкција со исполна од сидарија или челични елементи за висина на прстоиите од 2,70-3,00м.	480	

2.12.	Челична конструкција или комбинарана армиранобетонска и челична носечка конструкција со исполна од сидарија или челични елементи за висина на просториите над 3,00м.	530	
2.13.	Сидани згради со меѓукатна конструкција од челични профили, со лакови, и сите сидарски работи за висина на просториите до 2,70м.	314	
2.14.	Сидани згради со меѓукатна конструкција од челични профили, со лакови, и сите сидарски работи за висина на просториите од 2,70-3,00м.	323	
2.15.	Сидани згради со меѓукатна конструкција од челични профили, со лакови, и сите сидарски работи за висина на просториите над 3,00м.	332	
2.16.	Бондручна конструкција со дрвена меѓукатна конструкција и исполна со керпич или плитар за висина на просториите до 2,70м.	227	
2.17.	Бондручна конструкција со дрвена меѓукатна конструкција и исполна со керпич или плитар за висина на просториите од 2,70-3,00м.	232	
2.18.	Бондручна конструкција со дрвена меѓукатна конструкција и исполна со керпич или плитар за висина на просториите над 3,00м.	237	
2.19.	Бондручна конструкција со дрвена меѓукатна конструкција и исполна од печена тула за висина на просториите до 2,70м.	269	
2.20.	Бондручна конструкција со дрвена меѓукатна конструкција и исполна од печена тула за висина на просториите од 2,70-3,00м.	276	
2.21.	Бондручна конструкција со дрвена меѓукатна конструкција и исполна од печена тула за висина на просториите над 3,00м.	283	
2.22.	Дрвена или друга монтажна конструкција (панели, сендвичи и др.) за висина на просториите до 2,70м.	310	
2.23.	Дрвена или друга монтажна конструкција (панели, сендвичи и др.) за висина на просториите од 2,70-3,00м.	320	
2.24.	Дрвена или друга монтажна конструкција (панели, сендвичи и др.) за висина на просториите над 3,00м.	330	
2.25.	Згради од керпич со дрвена таваница за висина на просториите до 2,70м.	101	
2.26.	Згради од керпич со дрвена таваница за висина на просториите од 2,70-3,00м.	103	
2.27.	Згради од керпич со дрвена таваница за висина на просториите над 3,00м.	105	
2.28.	Настрешница	90	

3. СКАЛИ И ЛИФТОВИ			
3.1.	Надворешни бетонски, армиранобетонски или камени скали со обработка	37	
3.2.	Бетонски или армиранобетонски скали со цементна кошулка - без обработка	27	
3.3.	Внатрешни бетонски и армиранобетонски скали обложени со мермер	37	
3.4.	Внатрешни бетонски и армиранобетонски скали обложени со керамички плочки	32	
3.5.	Внатрешни бетонски и армиранобетонски скали обложени со терацо	30	
3.6.	Внатрешни бетонски и армиранобетонски скали обложени со дрвени газишта	42	
3.7.	Дрвени скали	24	
3.8.	Метални скали	34	
3.9.	Особен лифт	10	
3.10.	Теретен лифт	8	
4. ТЕРМИЧКА ИЗОЛАЦИЈА			
4.1.	Внатрешна облога од стиропор со завршна обработка (3-5цм)	11	
4.2.	Облога од стиропор со подконструкција (3-5цм Кнауф)	55	
4.3.	Облога од стиропор со подконструкција (5-10цм Кнауф)	60	
4.4.	Облога од тервол со подконструкција (3-5цм Кнауф)	55	
4.5.	Облога од тервол со подконструкција (5-10цм Кнауф)	65	
4.6.	Термичка изолација во сендвич сид од стиропор	15	
4.7.	Термичка изолација во сендвич сид од тервол	16	
5. ФАСАДА			
5.1.	Фасада од кал	6	
5.2.	Фасада од обичен малтер без прскање	20	
5.3.	Фасада од обичен малтер со прскање	24	
5.4.	Фасада од племенит малтер или пластичен намаз	39	
5.5.	Фасада од вештачки камен или натур бетон	59	
5.6.	Фасада од керамички плочки или фугирана тула	98	
5.7.	Фасада со изолација - тип демит	49	
5.8.	Фасада од мермер или стакло	127	
5.9.	Алу панели	54	
6. КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА			
6.1.	Непроодна тераса - рамен кров	22	
6.2.	Делимично проодна и непроодна тераса	31	
6.3.	Дрвена кровна конструкција со покривач од керамида, лим, салонит, шиндра, без изолација	32	
6.4.	Дрвена кровна конструкција со покривач од керамида, лим, салонит, шиндра, со изолација	42	
6.5.	Армиранобетонска коса плоча со кровен покривач	75	
6.6.	Покривна конструкција од фабрикувани елементи - сендвичи	50	

7. ПРОЗОРИ				
	7.1.	Дрвени едноструки прозори со обично застаклување	23	
	7.2.	Дрвени двојни прозори или крило на крило со обично застаклување	36	
	7.3.	Дрвени прозори, двојни или крило на крило со термопан стакло	85	
	7.4.	Прозори од црна браварија со обично застаклување	50	
	7.5.	ПВЦ прозори со термопан стакло и рото оков	75	
	7.6.	Дрвени прозори со термопан стакло и рото оков	95	
	7.7.	Алуминиумски прозори со обично застаклување	102	
	7.8.	Алуминиумски прозори со термопан стакло	122	
	7.9.	Алуминиумски прозори со термопан стакло, рото оков и термичка изолација	142	
	7.10.	Прозори од комбиниран профил дрво-алуминиум со термопан стакло и рото оков	162	
8. ВРАТИ				
	8.1.	Врати на филунг (таблести) со фарбање	21	
	8.2.	Врати дуплошперовани	23	
	8.3.	ПВЦ врата	43	
	8.4.	Тесарски врати - ковани	16	
	8.5.	Дрвени врати	33	
	8.6.	Метални врати со исполна од лим и стакло	41	
	8.7.	Врати од медијанпан	30	
	8.8.	Алуминиумски и стаклени врати	63	
9. ПОДОВИ				
	9.1.	Под од гранит	90	
	9.2.	Под од мермер и вештачки мермер	75	
	9.3.	Под од дабов паркет	79	
	9.4.	Под од керамички плочки	50	
	9.5.	Под од буков паркет или бродски под	48	
	9.6.	Под од лиен терацо и терацо плочки	33	
	9.7.	Под од ламинат	48	
	9.8.	Под од синтетски или ПВЦ материјали	42	
	9.9.	Под од обични даски	32	
	9.10.	Под од цементна кошулка	20	
	9.11.	Под од бетон со премаз - киселоотпорни премази	18	
	9.12.	Под од бетон	16	
10. ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ				
Плакари	10.1.	Плакари до 6м2 - фарбани или мелопласт	9	
	10.2.	Плакари преку 6м2 - фарбани или мелопласт	17	
	10.3.	Плакари до 6м2 - фурнир	13	
	10.4.	Плакари преку 6м2 - фурнир	24	
	10.5.	Лизгачки плакари тип Акрон	48	

Заштита на прозорци	10.6.	Надворешни ролетни	24
	10.7.	Венецијанер ролетни	20
	10.8.	Платнени ролетни	4
	10.9.	Капаци - жалузини	9
Облога на сидови	10.10.	Мрсно цокле во санитарии	1
	10.11.	Облога на сидови во санитарии со керамички плочки	13
	10.12.	Мрсно цокле во ниша или кујна	1
	10.13.	Облога на сидови во ниша, кујна или чајна кујна со керамички плочки	6
Електрична инсталација	10.14.	Монофазна електрична инсталација во малтер	47
	10.15.	Монофазна електрична инсталација над малтер	30
	10.16.	Трофазна електрична инсталација	67
	10.17.	RTV инсталација	5
	10.18.	Громобранска инсталација	5
	10.19.	Телефонска инсталација	5
	10.20.	Домофонска инсталација	7
	10.21.	Видеодомофонска инсталација	8
	10.22.	Против провална инсталација - аларми	5
Тела за греење / ладење	10.23.	Централно греење	72
	10.24.	Централно греење со сопствена котларница	102
	10.25.	Етажно греење	86
	10.26.	Електрични грејни тела	60
Извори на топлина	10.27.	Топлинска подстанција	60
	10.28.	Котларница заедничка	75
	10.29.	Соларни колектори	130
	10.30.	Топлински пумпи	209
Останати позиции	10.31.	Перална во состав на кука	7
	10.32.	Сушална во состав на кука	3
	10.33.	Водоводна инсталација	15
	10.34.	Хидрофорска постројка	8
	10.35.	Противпожарен хидрант	3
	10.36.	Чешма во двор	5
	10.37.	Хидрант во двор	3
	10.38.	Пумпа во двор	3
	10.39.	Канализација	25
	10.40.	Клозет во двор	5
Бодови за градежна вредност (ГВ 1.1.-10.40.)			
Санитарна и друга опрема	10.41.	Клозетска шоља	122
	10.42.	Мијалник	122
	10.43.	Биде	122
	10.44.	Етажерка, огледало, држач за пешкир	68
	10.45.	Лежечка када	217
	10.46.	Седечка када	217
	10.47.	Обсидана када	285
	10.48.	Туш када полибан	570
	10.49.	Параван за туш када или за када	122
	10.50.	Џакузи када	1,540
	10.51.	Бојлер во бања	177
	10.52.	Миш батерија со туш	122
	10.53.	Електрична - инфра греалка	54
	10.54.	Садопер дводелен	217
	10.55.	Садопер едноделен	136

	10.56.	Мал бојлер	109	
Позициите за опрема од 10.41. до 10.56. се вреднуваат по парче				
Бодови за опрема БО				
Корегирани бодови за опрема КБО = БО/м ² редуцирана површина				
ВКУПНО БОДОВИ ЗА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ ВГВ=ГВ+БО				
Амортизација	11.1.	За објекти од бетон, армиран бетон, комбинирани од метал и армиран бетон за секоја година над 10 години старост на објектот (ВГ-10)	Степен на амортизација СА=0,01	КА.11.1.
	11.2.	За објекти од дрво и метал за секоја година над 5 години старост на објектот (ВГ-10)	Степен на амортизација СА=0,02	КА.11.2.
Коефициент на амортизација КА= 1,0 - (ВГ-10)хСА				КА = КА11.1. или КА11.2.
ВКУПНО БОДОВИ ЗА АМОРТИЗИРАНА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ АГВ=БГВ х КА				

ПРИЛОГ 3

Процена на пазарна вредност на станбена кука или станбена зграда			
ВКУПНО БОДОВИ ЗА АМОРТИЗИРАНА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ (АГВ)			
Корекциони коефициенти за големина на станбен простор КК			
Корекција за површина на станбен простор	до 35,00м ²	1.20	
	од 36,00 до 45,00м ²	1.10	
	од 46,00 до 65,00м ²	1.00	
	од 66,00 до 85,00м ²	0.95	
	над 86,00м ²	0.90	
Корекција за структура на станбена зграда	Станбена кука со најмногу 3 стана	1.20	
	Станбена зграда со повеќе од 3 стана во влез	1.10	
	Станбена зграда со повеќе од 10 стана во влез	1.00	
	Станбена зграда со повеќе од 20 стана во влез	0.95	
	Станбена зграда со повеќе од 30 стана во влез	0.90	
ВКУПНО БОДОВИ ЗА КОРЕГИРАНА АМОРТИЗИРАНА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ (КАГВ=АГВ x производ од сите корекциони коефициенти КК)			
БОДОВИ ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ			
МАКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ МАЛУ			
	Централно градско подрачје	до 1200	
	Пошироко централно градско подрачје	до 1100	
	Урбанизирани населби во пошироко градско подрачје	до 800	
	Урбанизирани стари градски јадра во централно подрачје	до 900	
	Неурбанизирани стари градски јадра во централно подрачје	до 300	
	Пошироки делови на градот	до 100	
	Населби на периферија на градот	до 50	
	Здравство, детска градинка, образование	до 75	
	Снабдувачки центри (пазари, трговски центри, угостителство)	до 75	
	Културно забавни функции	до 50	
	Јавни зелени површини - паркови	до 50	
	Близина на сообраќајници со јавен превоз	до 25	
ВКУПНО БОДОВИ ЗА МАКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ МАЛУ			
МИКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ МИЛУ			
	Стан на сутерен	175	
	Стан на приземје	250	
	Стан на прв и втор кат	300	
	Стан на трети до четврти кат	250	

	Стан повисоко од четврти кат со лифт	200	
	Стан повисоко од четврти кат без лифт	100	
	Стан ориентиран кон пешачка улица	150	
	Стан ориентиран кон споредна сообраќајница или паркинг	100	
	Стан ориентиран кон главна градска сообраќајница	25	
	Стан ориентиран кон зелена површина - парковско или дворно зеленило	100	
	Доминантна ориентација на станот кон исток запад - југ	50	
	Услови за паркирање	25	
	Можност за користење на дворно место	100	
ВКУПНО БОДОВИ ЗА МИКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ МИЛУ			
ВКУПНО БОДОВИ ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МАЛУ+МИЛУ)			
ВКУПНО БОДОВИ НА КОРЕГИРАНА АМОРТИЗИРАНА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ (КАГВ) И ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МАЛУ+МИЛУ)			
КОРЕКЦИЈА ЗА ГРАДОВИ (КГ)			
Коефициенти за корекција по градови	Скопје	1.0	
	Битола, Прилеп, Куманово, Охрид, Струга, Тетово, Гостивар, Струмица, Велес, Штип	0.7	
	Останали градови во Републиката	0.5	
	За населени места дополнително намалување за 20%	0.8	
Вкупен број на бодови за дефинирање на пазарна цена ВББ = (КАГВ+МАЛУ+МИЛУ)хКГ			
Вредност на бодот во ЕУР/бод			0.46
Редуцирана површина во м²			
Проценета пазарна вредност во ЕУР			
Проценета пазарна вредност во ЕУР/м²			
Проценета пазарна вредност во денари			
Проценета пазарна вредност во денари/м²			

ПРИЛОГ 4

Процена на пазарна вредност на деловен простор - продавници и дуќани			
ВКУПНО БОДОВИ ЗА АМОРТИЗИРАНА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ (АГВ)			
Корекциони коефициенти за големина на деловен простор - продавници и дуќани КК			
Корекција за површина на деловен простор	до 25,00м ²	1.30	
	од 25,00 до 50,00м ²	1.20	
	од 50,00 до 100,00м ²	1.10	
	100,00м ²	1.00	
	од 100,00 до 200,00м ²	0.90	
	од 200,00 до 300,00м ²	0.80	
	над 300,00м ²	0.70	
ВКУПНО БОДОВИ ЗА КОРЕГИРАНА АМОРТИЗИРАНА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ (КАГВ=АГВ x КК)			
КОРЕКЦИИ ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ			
МАКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МаЛУ)			
	Градски центар - трговски центри и комплекси	до 5400	
	Градски центар - издвоени деловни простори	до 4500	
	Останал дел од централно градско подрачје	до 3600	
	Пошироко градско подрачје - комплекси на прометно место	до 3000	
	Пошироко градско подрачје - издвоени деловни простори	до 1800	
	Услови за приод и паркирање	до 25	
ВКУПНО БОДОВИ ЗА МАКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МаЛУ)			
МИКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МиЛУ)			
	Местополжба по катност: приземје	60	
	Местополжба по катност: подрум и катови	45	
	Ориентација: излог од една страна	30	
	Ориентација: излог од две и повеќе страни	45	
	Ориентација: кон сообраќајница	30	
	Ориентација: кон пешачка улица	15	
	Други погодности: приод со возило	45	
	Други погодности: можност за користење простор пред објектот	45	
ВКУПНО БОДОВИ ЗА МИКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МиЛУ)			
ВКУПНО БОДОВИ ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МаЛУ+МиЛУ)			
ВКУПНО БОДОВИ НА КОРЕГИРАНА АМОРТИЗИРАНА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ (КАГВ) И ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МаЛУ+МиЛУ)			
КОРЕКЦИЈА ЗА ГРАДОВИ (КГ)			
Коефициенти за корекција по градови	Скопје	1.0	
	Битола, Прилеп, Куманово, Охрид, Струга, Тетово, Гостивар, Струмица, Велес, Штип	0.7	
	Останали градови во Републиката	0.5	

Корекција за населени места	За населени места дополнително намалување за 20%	0.8	
Вкупен број на бодови за дефинирање на пазарна цена ВББ = (КАГВ+МаЛУ+МиЛУ)хКГ			
Вредност на бодот во ЕУР/бод			0.46
Редуцирана површина во м ²			
Проценета пазарна вредност во ЕУР			
Проценета пазарна вредност во ЕУР/м ²			
Проценета пазарна вредност во денари			
Проценета пазарна вредност во денари/м ²			

ПРИЛОГ 5

Процена на пазарна вредност на административен деловен простор			
ВКУПНО БОДОВИ ЗА АМОРТИЗИРАНА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ (АГВ)			
Корекциони коефициенти за големина на административен деловен простор КК			
Корекција за површина на деловен простор	до 25,00м ²	1.20	
	од 25,00 до 50,00м ²	1.10	
	од 50,00 до 100,00м ²	1.00	
	од 100,00 до 200,00м ²	0.95	
	од 200,00 до 300,00м ²	0.85	
	над 300,00м ²	0.80	
ВКУПНО БОДОВИ ЗА КОРЕГИРАНА АМОРТИЗИРАНА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ (КАГВ = АГВ x КК)			
КОРЕКЦИИ ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ			
МАКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МаЛУ)			
	Градски центар - трговски центри и комплекси	до 3200	
	Градски центар - издвоени деловни простори	до 2900	
	Останал дел од централно градско подрачје	до 2400	
	Пошироко градско подрачје - комплекси на прометно место	до 1600	
	Пошироко градско подрачје - издвоени деловни простори	до 1200	
	Услови за приод и паркирање	до 25	
ВКУПНО БОДОВИ ЗА МАКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МаЛУ)			
МИКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МиЛУ)			
	Местополжба по катност: приземје	60	
	Местополжба по катност: подрум и катови	45	
	Други погодности: приод со возило	45	
ВКУПНО БОДОВИ ЗА МИКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МиЛУ)			
ВКУПНО БОДОВИ ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МаЛУ+МиЛУ)			
ВКУПНО БОДОВИ НА КОРЕГИРАНА АМОРТИЗИРАНА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ (КАГВ) И ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МаЛУ+МиЛУ)			
КОРЕКЦИЈА ЗА ГРАДОВИ (КГ)			
Коефициенти за корекција по градови	Скопје	1.0	
	Битола, Прилеп, Куманово, Охрид, Струга, Тетово, Гостивар, Струмица, Велес, Штип	0.7	
	Останали градови во Републиката	0.5	
Корекција за населени места	За населени места дополнително намалување за 20%	0.8	
Вкупен број на бодови за дефинирање на пазарна цена ВББ = (КАГВ+МаЛУ+МиЛУ)хКГ			
Вредност на бодот во ЕУР			0.46

Редуцирана површина во м ²	
Проценета пазарна вредност во ЕУР	
Проценета пазарна вредност во ЕУР/м ²	
Проценета пазарна вредност во денари	
Проценета пазарна вредност во денари/м ²	

ПРИЛОГ 6

Процена на пазарна вредност на деловни згради во стопанство (производни погони, хали, складишта и сл.)			
ВКУПНО БОДОВИ ЗА АМОРТИЗИРАНА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ (АГВ)			
КОРЕКЦИИ ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ			
МАКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МаЛУ)			
	Индустриски и стопански зони	до 400	
	Пошироко градско подрачје	до 300	
	Надвор од градско подрачје	до 100	
	Близина на магистрален пат	до 125	
	Близина на регионален пат	до 75	
	Близина на локален пат	до 25	
	Царински терминал	до 65	
ВКУПНО БОДОВИ ЗА МАКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ МаЛУ			
МИКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ МиЛУ			
	Местополжба по катност: приземје	60	
	Местополжба по катност: подрум и катови	45	
ВКУПНО БОДОВИ ЗА МИКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ МиЛУ			
ВКУПНО БОДОВИ ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (МаЛУ+МиЛУ)			
ВКУПНО БОДОВИ НА КОРЕГИРАНА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ (КАГВ) И ЛОКАЦИСКИ			
КОРЕКЦИЈА ЗА ГРАДОВИ (КГ)			
Коефициенти за корекција по градови	Скопје	1.0	
	Битола, Прилеп, Куманово, Охрид, Струга, Тетово, Гостивар, Струмица, Велес, Штип	0.7	
	Останали градови во Републиката	0.5	
Корекција за населени места	За населени места дополнително намалување за 20%	0.8	
Вкупен број на бодови за дефинирање на пазарна цена ВББ = (КАГВ+МаЛУ+МиЛУ)хКГ			
Вредност на бодот во ЕУР			0.46
Редуцирана површина во м ²			
Проценета пазарна вредност во ЕУР			
Проценета пазарна вредност во ЕУР/м ²			
Проценета пазарна вредност во денари			
Проценета пазарна вредност во денари/м ²			

ПРИЛОГ 7

Процена на пазарна вредност на бензински станици			
ВКУПНО БОДОВИ ЗА АМОРТИЗИРАНА ГРАДЕЖНА ВРЕДНОСТ (АГВ)			
КОРЕКЦИИ ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ			
	Централно градско подрачје	до 2700	
	Пошироко централно градско подрачје	до 2250	
	Пошироко градско подрачје	до 1800	
	Бензинска станица - пумпа на магистрален пат	до 3000	
	Бензинска станица - пумпа на регионален пат	до 1500	
	Бензинска станица - пумпа на локален пат	до 375	
ВКУПНО БОДОВИ ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ ЛУ			
ВКУПНО БОДОВИ СО ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ (КАГВ+МалУ+МиЛУ)			
КОРЕКЦИЈА ЗА ГРАДОВИ (КГ) ЗА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ ВО ГРАДОВИ			
Коефициенти за корекција по градови	Скопје	1.0	
	Битола, Прилеп, Куманово, Охрид, Струга, Тетово, Гостивар, Струмица, Велес, Штип	0.7	
	Останали градови во Републиката	0.5	
Корекција за населени места	За населени места дополнително намалување за 20%	0.8	
Вкупен број на бодови за дефинирање на пазарна цена ВББ = (КАГВ+МалУ+МиЛУ)хКГ			
Вредност на бодот во ЕУР			0.46
Редуцирана површина во м ²			
Проценета пазарна вредност во ЕУР			
Проценета пазарна вредност во ЕУР/м ²			
Проценета пазарна вредност во денари			
Проценета пазарна вредност во денари/м ²			

781.

Врз основа на член 47, став (1) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 158/11 и 185/11), министерот за транспорт и врски, донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа методологија се пропишува начинот на процена на пазарната вредност на транспортните средства.

Член 2

Процената на вредноста на транспортните средства се врши во случај на:

- пренос на право на сопственост,
- оданочување со даноци на имот, наследство и подарок,
- при финансирање и подигање на хипотекарен и заложен кредит,
- пребивање на побарувања,
- стечајна постапка и ликвидација,
- осигурувања и штети и
- во други случаи предвидени со закон.

Член 3

Пазарната вредност на транспортните средства која може да се постигне во слободниот промет во моментот на настанување на потребната обврска, се утврдува за следните видови на транспортни средства:

- патни возила,
- шински возила,
- пловни/пливачки објекти и
- воздухоплови.

Член 4

Транспортните средства, вклучуваат материјални средства кои имаат сообраќајна книшка за превоз во јавниот сообраќај, пловидбена дозвола односно бродско свидетелство за превоз во внатрешната пловидба и уверение за пловидбени воздухоплови за превоз во воздушниот сообраќај, имаат различни карактеристики од останатите материјални средства и истите можат да бидат дислоцирани од една на друга локација, без да претрпат штета или да се скрати нивниот животен век.

Член 5

Во постапката на процена на транспортните средства соодветно влијаат податоците како што се: типот или прототипот, дали транспортното средство е во производство или веќе не е во производство, дали на пазарот има резервни делови, а сето тоа проценителот треба да го вклучи во проценетата вредност.

Член 6

Методи за процена на транспортните средства се:

1. Пазарен -продажен метод, со примена на принцип на споредба,
2. Метод на депресиран трошок на замена-трошоковен метод и
3. Метод на приход.

II. НАЧИН НА ПРОЦЕНА

Член 7

Во отсуство на сигурни податоци или друга документација за транспортните средства процената се врши врз основа на капацитетот и потенцијалот за остварување на приход, односно со соодветно негово пазарно споредување.

Пазарниот-продажен метод, со примена на принцип на споредба, вклучува добивање на информации за пазарот на цените и понудата на слични транспортни средства кои се предмет на процена. Прибраните цени потоа се споредуваат и корегираат за констатирани нивни меѓусебни разлики.

Член 8

При процена на вредноста по методот на депресиран трошок на замена на транспортното средство, се користи и пропишаната законска стапка на амортизацијата, согласно Уредбата за начинот на пресметување на амортизација, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните средства и за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки.

Набавната вредност на транспортното средство се утврдува во согласност со прифатените сметководствени стандарди.

При процената на транспортните средства, проценителот треба да воспостави и определени претпоставки кои се однесуваат на куповната цена (фактурна вредност) која се зголемува за:

- увозните давачки;
- даноците кои не се рефундираат (надоместуваат и враќаат) при купувањето и
- сите други издатоци кои директно се додаваат на транспортното средство за неговата намена - употреба (издатоци за документација, банкарски, транспортни, шпедитерски услуги, трошоци за доопремување, регистрација, одржување итн.).

Трговските попусти и работи при набавка, се одбиваат при утврдувањето на набавната вредност.

Член 9

При вршењето на процената на транспортното средство проценителот ја пополнува Листата на проценети транспортни средства која е дадена во Прилог кој е составен дел на оваа методологија.

Листата од став 1 на овој член содржи податоци за:

- субјектот на кој се врши процената,
- целта за која се врши процената
- датум на вршење на процената,
- рубрики во кои се внесуваат следните податоци:

реден број, инвентарен број, количина, опис на транспортното средство, назив на производителот, тип/модел, регистарски број, број на шасија, број на мотор, сила на мотор, година на производство, набавна цена на ново транспортно средство, вкупна ново набавна вредност на транспортните средства за кои се врши процената, важечка годишна стапка на амортизација, состојба на транспортното средство, реалната вредност на амортизација и проценета вредност и

- забелешка и потпис на проценителот.

Рубриците од листата од став 1 на овој член се пополнуваат на следниот начин:

- рубрика 1- се впишува реден број,
- рубрика 2 - се впишува инвентарен број со кој точно се одредува основното средство кое се користи во друштвото (ако постои), а во спротивно, се впишува редниот број од рубрика 1 или се остава празно,
- рубрика 3- се впишува количина со природен број со кој се одредува количината на идентични транспортни средства и притоа, тие треба да имаат исти карактеристики во рубриците од 3 до 12,

- рубрика 4- се впишуваат податоци за основните средства (видот и намената на транспортното средство),

- рубрика 5- се впишува називот на производителот и земјата на производство,

- рубрика 6- се впишува типот или моделот на транспортното средство

- рубрика 7- се впишува регистарскиот број на транспортното средство од сообраќајната книшка, пловидбена дозвола односно бродско свидетелство, односно уверение за пловидбени воздухоплови,

- рубрика 8- се впишува бројот на шасија,

- рубрика 9- се впишува број на мотор

- рубрика 10 -се впишува сила на мотор

- рубрика 11- се впишува година на производство

- рубрика 12- се впишува нова набавна единична цена со трошоци за набавка, а доколку нема за овој податок се впишува набавна единична цена за идентично или слично транспортно средство,

- рубрика 13- се впишува вкупно нова набавна вредност на транспортните средства добиена како резултат од прикажаната количина помножена со набавна единична цена со трошоци за набавка ,

- рубрика 14- се впишува важечка годишна стапка на амортизација, која се презема од Уредбата за начинот на пресметување на амортизацијата,

- рубрика 15- се впишува функционална состојба на транспортното средство и се означува со „1“ исправно, „2“ неисправно (нерегистрирано) или „3“ неупотребливо

- рубрика 16- се впишува реална вредност на амортизација на транспортното средство и

- рубрика 17- се впишува проценатата вредност на транспортно средство.

Член 10

При одредување на реалната амортизираност на транспортното средство посебно треба да се обрне внимание на физичката и функционална истрошеност на транспортното средство, која се однесува на:

а. старост,

б. општа состојба,

в. времето на користење ,

г. инвестиционо вложување,

д. начин на одржување и

ѓ. услови во кои работи (работело) транспортното средство.

Технолошка застареност, односно намалување на вредноста што е резултат на техничко-технолошка застареност се проценува без оглед на техничката исправност или употребливост на транспортното средство.

Проценетата вредност на транспортните средства се добива како резултат на утврдената реална амортизираност на транспортното средство помножена со вкупно нова набавна вредност на транспортното средство.

Проценителот во зависност од потребата на процената и прикажување на поголем број информации за транспортните средства, рубриците може да ги прошири или редуцира.

Член 11

Примена на метод на приход се заснова на одредување приходи и трошоци кои транспортното средство може да ги оствари во иднина за одреден временски период и се однесува само на профитот од конкретното транспортно средство што е предмет на проценка.

Член 12

Проценителите кои ја применуваат оваа методологија се одговорни за изборот на соодветен метод на проценка, за подобро разбирање на процената од страна на корисниците (физички и правни лица или јавен сектор), односно за целосно објективно презентирање како би се избегнале недоразбирања кои можат да доведат до заблуда.

Член 13

По извршената проценка на вредноста на транспортните средства врз основа на набавната вредност на средствата утврдена во согласност со прифатените сметководствени стандарди намалена за стапката на амортизација, може да се спроведе постапка за прилагодување врз основа на достапните податоци и документација за транспортните средства, истражувањето на пазарот, увидот на физичката состојба на транспортните средства и увид во податоците за техничкото одржување.

III. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Член 14

Извештајот за проценка на транспортните средства треба да биде јасен и недвосмислен, сеопфатен, споредлив и веродостоен.

Член 15

Извештајот за проценка на транспортните средства треба да ги содржи следни податоци:

- Име и презиме на проценителот, број на лиценцата на овластениот проценувач,

- Нарачателот на проценката како и евентуални други корисници,

- Датум на проценката,

- Цел на проценката,

- Извори на информации со наведување на целокупната анализа на состојбата на транспортните средства и процесот на проценка,

- Вредноста на проценетото транспортно средство,

- Валута во која се врши проценката и

- Изјава на проценителот дека процената е извршена според пропишана методологија, дека истата е направена професионално и непристрасно и дека не постојат конфликт на интереси.

Извештајот за проценка на транспортните средства се составува во писмена и во електронска форма.

Член 16

Извештајот за проценка на транспортните средства се изготвува во три еднообразни оригинални примероци од кои два се за нарачателот и еден за изготвувачот на процената.

Член 17

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3457
13 февруари 2012 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

ПРОЦЕНКИТЕЛ:

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА СО ЕУРОСУПЕР 95 БС, ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕКСТРА ЛЕСНО ЕЛ-1 И МАЗУТ М-1

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство, промет и услуги „СУ-ПЕРТРЕЈД“ ДООЕЛ извоз-увоз – Скопје, со седиште на ул.Првوماјска ББ, Кисела Вода - Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1.

3. Датум на издавање на лиценцата:

15 февруари 2012 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

15 февруари 2022 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

НД - 37.03.1/12

7. Број на деловниот субјект - 4258339**8. Единствен даночен број – 4030991106643****9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија со Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување од земјата и странство на Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, заради натамошна продажба на трговци или потрошувачи во земјата и странство.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 4 резервоара со волумен од по 400м³ во сопственост на ДЗТУ КАНЕТ АГРО ДООЕЛ бул.Јордан Хаџи Кон-

стантинов – Џинот бр.20 Скопје, лоцирани на МВ Горни к'р КО Негорци Гевгелија закупени од страна на Друштвото за производство, промет и услуги „СУ-ПЕРТРЕЈД“ ДООЕЛ извоз-увоз – Скопје.

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија со Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, во секое време треба да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складира Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста трговија со Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Македонија и во странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1;

- обезбеди Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1 со кој врши трговија да ги исполнува пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, забрана за меѓу-субвенционирање

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавка и продажба на Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, во текот на извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца,

3. превземени мерки во текот на извештајна година, за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- заштита при работа;

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вооружена состојба.

4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година;

8. бизнис план за тековната година

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаји за набавка и продажба на Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ : ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ ВО ТЕКОТ НА _____ (ГОДИНА) (МЕСЕЦ)

Вид на нафта и деривати	Состојба на залихи на почетоко на годината (месец)	НАБАВКА				ВКУПНО располо- живо (2+5)	ПРОДАЖБА					Состојба на залихи на крајот на годината (месец) (7-12)
		РМ		УВОЗ	ВКУПНО набавено (3+4+5)		во РМ			ИЗВОЗ	ВКУПНА продажба (10+11)	
		ОКТА	Други				големопродажба	малопродажба	ВКУПНО РМ (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Еуросупер 95 БС												
Еуродизел БС												
Екстра лесно ЕЛ-1												
Мазут М-1												
Вкупно												

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)

(потпис)



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012023